



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 19 август 2003
Скопје

Број 54

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 220
денари. Жиро сметка 30000000188798

1241.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, во раздел 04001 - Влада на Република Македонија, сметка 637, во Програма 13 - Национален безбедносен авторитет на Република Македонија во НАТО контекст, потставката 424113 - Ленти, касети и друго за АОП се намалува за 100.000,00 денари, потставката 424115 - Копирање, печатење и издавање се намалува за 50.000,00 денари, потставката 425219 - Одржување на софтверска и хардверска опрема се намалува за 50.000,00 денари, потставката 426511 - Семинари и конференции се намалува за 100.000,00 денари, потставката 426513 - Обука и преквалификација на вработени се намалува за 30.000,00 денари, потставката 463111 - Купување на канцелариски мебел се зголемува за 330.000,00 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3666/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1242.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 36008 Основно јавно обвинителство Кичево, Програма 12 - Судска администрација, потставката 421111 - Електрична енергија се намалува за 32.067 денари, потставката 424111 - Канцелариски материјали се зголемува за 12.067 денари, потставката 424713 Други материјали се зголемува за 20.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3635/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1243.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 14003 Управа за хидрометеоролошки работи, Програма 11 - Администрација, потставката 420111 - Патување во земјата - дневници се намалува за 220.000 денари, потставката 420112 Патување во земјата патни расходи се намалува за 110.000 денари, потставката 420113 Патување во земјата - сместување се намалува за 60.000 денари, потставката 420122 Патување во странство - патни расходи се намалува за 50.000 денари, потставката 420123 Патување во странство - сместување се намалува за 60.000 денари, потставката 422112 Дрва се зголемува за 71.000 денари, потставката 422114 Течни горива се зголемува за 429.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3634/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1244.

Врз основа на член 7, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ВО ПОСЕБНИОТ ДЕЛ УТВРДЕН СО БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2003 ГОДИНА

Член 1

Во посебниот дел од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, кај сметката 637, кај разделот 09001 Министерство за финансии, Програма 11 - Администрација, потставката 420112 - Патување во земјата - патни расходи се намалува за 500.000 денари, потставката 420121 - Патување во странство - хранарина (дневници) се намалува за 400.000 денари, потставката 420122 - Патување во странство - патни расходи се намалува за 600.000 денари, потставката 427117 - Репрезентација се намалува за 300.000 денари, потставката 427122 Други оперативни расходи се намалува за 700.000 денари и потставката 425215 - Сервисирање на опрема се зголемува за 2.500.000 денари.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3669/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1245.

Врз основа на член 4 од Законот за правата, обврските и одговорностите на органите на државната власт во поглед на средствата во државна сопственост што тие ги користат и располагаат („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/2002) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКИ ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Одлуките на Владата на Република Македонија за пренесување на правото на користење на недвижен имот од атарот на општина Кисела Вода, а под катастарска општина Кисела Вода место викано Топтеш КП 13908/9 и недвижен имот од атарот на општина Кисела Вода, а под катастарска општина Кисела Вода КП 1716 на булевар „Видое Смилевски Бато“ - Скопје, КП 1716/1 на бул. „Видое Смилевски Бато“ - Скопје, КП 1716/2 на булевар „Видое Смилевски Бато“ - Скопје - број 23-3665/1 од 09.01.2002 година и бр. 23-3665/2 од 09.07.2002 година, објавени во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/2002 престануваат да важат.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3603/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1246.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТУГУВАЊЕ НА ДЕЛОВЕН ПРОСТОР

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за отуѓување на деловен простор бр. 02-1072/4 од 09.07.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за аеродромски услуги „Македонија“, на седницата одржана на 08.07.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3339/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1247.

Врз основа на член 165 став 1 точка 3 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/93, 4/95, 14/95, 71/96, 32/97, 24/00, 96/00, 5/01 и 50/01), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА РАБОТАТА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТРУЧНАТА СЛУЖБА НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, бр. 02-3403/2 од 11.08.2003 година, донесена од директорот на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3415/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1248.

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/2001 и 5/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ВЕЖБОВНИ АКТИВНОСТИ ВО РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

1. За учество на НАТО/ПЗМ вежбата „Кооперативен клуч 2003“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи од 1-ви до 13-ти септември 2003 година во Пловдив - Република Бугарија, се испраќа единица во состав од четириесет и пет припадници од постојаниот состав на Армијата на Република Македонија, со воздухоплови, оружје и опрема што ќе се носи на Вежбата, по спецификација која е приложена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Финансиските трошоци за реализација на Вежбата ги обезбедува Амбасадата на САД во Република Македонија.

3. Подготовките и организацијата за учеството на Вежбата ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на активностите од Вежбата, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. За овластени потписници на Меморандумот за разбирање, со кој е регулиран статусот на единицата за време на Вежбата, и пропратните технички документи од македонска страна се определуваат Заменикот на началникот на Генералштабот на Армијата на Република Македонија за борбена готовност и операции, генерал-мајор Мирослав Стојановски и Државниот советник во Министерството за одбрана, г-дин Васил Зимбаков.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3696/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1249.

Врз основа на член 11 став 1 точка 1 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТАРНАТА
ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА СТАТУТОТ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА
ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ -
СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје бр. 0302-86 од 22.07.2003 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови - Скопје, на седницата одржана на 22.07.2003 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1762/3
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1250.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗАОСТАНАТИ-
ТЕ НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВА НА
ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

Член 1

Обврзниците кои имаат заостанати неплатени придонеси од плата, можат заостанатите неплатени придонеси од плата да ги платат одложено, на рати.

Обврзници од став 1 на овој член се работодавците, односно правните и физичките лица, согласно прописите за пензиското и инвалидското осигурување, здравственото осигурување и вработување и осигурување во случај на невработеност.

Обврзниците, заостанатите неплатени придонеси од плата можат да ги платат одложено на рати, доколку не се блокирани или се блокирани само по основ на неплатени обврски од плата.

Член 2

Како заостанати неплатени придонеси од плати се сметаат неплатените обврски по основ на придонеси од плата за пензиско и инвалидско осигурување, за здравствено осигурување и за вработување, заклучно со 30.06.2003 година.

Член 3

Заостанатите неплатени обврски по основ на придонеси од плата од член 2 на оваа одлука, обврзниците може да ги платат најмногу до 36 рати во зависност од периодот на неплатениот придонес, со подготвителен период од шест месеци.

Подготвителниот период започнува од 1-ви јули и трае до 31-ви декември 2003 година.

Обврзниците во подготвителниот период редовно ги плаќаат тековните обврски.

Во подготвителниот период обврзниците можат истовремено да плаќаат и една рата од заостанатиот придонес.

По истекот на подготвителниот период обврзниците заедно со редовната месечна обврска истовремено плаќаат и една рата од заостанатиот придонес, заедно со камата утврдена со договорот за плаќање на заостанатите неплатени обврски по основ на придонеси од плата.

Член 4

Плаќањето на обврските од оваа одлука, обврзниците го вршат со склучување на поединечен договор за одложено плаќање со Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравственото осигурување и Заводот за вработување на Република Македонија, кој го склучуваат во рок од 30 дена од денот на објавувањето на одлуката.

Обврзникот може да склучи договор за плаќање на обврските на рати доколку претходно достави потврда дека не е блокиран или е блокиран само по основ на неплатени обврски од плата, од страна на надлежна институција (банки или Агенција за блокирани сметки за учесниците во платниот промет).

Член 5

Доколку обврзниците не ги плаќаат обврските утврдени во договорот, договорот престанува со важност, а наплатата на заостанатите обврски ќе ја изврши Управата за јавни приходи, согласно одредбите на Законот за наплата на јавните приходи.

Член 6

Заради поединечно регулирање на стажот на осигурување на работниците кои ги исполнуваат условите за пензија, работниците на кои им престанал работниот однос поради економски, технолошки, структурални и слични промени за исполнување на услови за остварување право на надоместок по основ на невработеност од Заводот за вработување на Република Македонија, обврзниците можат заедно со една заостаната и една редовна рата, заостанатиот придонес за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и за вработување да го платат поединечно во целост.

Член 7

Оваа одлука не се применува на осигурениците кои имаат или ќе поведат судски спорови за неплатени придонеси.

Член 8

Договорите за одложено плаќање на заостанатите неплатени обврски по основ на придонеси од плата склучени до влегувањето во сила на оваа одлука, продолжуваат да важат.

Член 9

Начинот и постапката за извршување на оваа одлука ќе го уредат Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Фондот за здравствено осигурување и Заводот за вработување на Република Македонија.

Член 10

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 30.06.2003 година.

Бр. 23-2261/4
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1251.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.08.2003 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ПАРИЧЕН НАДО-
МЕСТОК ПО ОСНОВ НА СТРУКТУРНИ РЕФОРМИ

1. На работниците од Текстилниот комбинат „НОКАТЕКС“ АД - Велес да им се исплати паричен надоместок по основ на структурни реформи во износ од: 9.782.500 денари.

2. Средствата од точка 1 ќе се исплатат од Буџетот на Република Македонија, Раздел 09002 - Министерство за финансии - функција на државата, Програма 12 - функција, Ставка 443, Потставка 443312 - надомест по основ на структурни реформи.

3. Се задолжува Министерството за финансии да ја спроведе оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3667/1
11 август 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1252.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/2001 и 2/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 28.07.2003 година, издава

ЛИЦЕНЦА ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНИ ИГРИ НА СРЕЌА ВО АВТОМАТ КЛУБ

1. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб се издава на Претпријатието за трговија и услуги „ФЛАМИНГО“ експорт-импорт - Скопје, за време од 6 (шест) години.

2. Приредување на посебните игри на среќа во автомат клуб, ќе се врши во автомат клуб што се наоѓа на ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 7 во Прилеп.

3. Во автомат клубот, корисникот на лиценцата за приредување на посебните игри на среќа, ќе постави 15 автомати за игри на среќа.

4. Корисникот на лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 52.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплата и тоа:

- 50% од износот, 26.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија да уплати на денот на доделувањето на лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае лиценцата, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на сметка број 40100-840-033-62207.

Потврда за уплатениот износ од алинеја 1 корисникот на лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, алинеја 2.

5. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

6. Корисникот на лиценцата е должен претходно да побара одобрение од Министерството за финансии за секоја промена на основната главнина поголема од 20% и за идентитетот на лицата кои се сопственици на трговското друштво.

7. Доколку од страна на корисникот на лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 4 алинеја 1 и 2, лиценцата се одзема.

8. Корисникот на лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на лиценцата утврден во точка 4 алинеја 1.

9. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-3472/1
28 јули 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

1253.

Врз основа на член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002 и 24/2003), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АКЦИЗИТЕ

Член 1

Во Правилникот за спроведување на Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 40/2001, 72/2001, 89/2001, 50/2002, 86/2002 и 19/2003), во членовите 34 и 39, во ставот (5), по зборот „финансии“ се додаваат зборовите: „- Управата за јавни приходи“.

Член 2

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-16963/1
5 август 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев, с.р.**

1254.

Врз основа на член 49 од Законот за данокот на добивка („Службен весник на РМ“ бр. 80/93, 33/95, 43/95, 71/96, 5/97, 28/98, 11/2001, 2/2002, 44/2002 и 51/2003), министерот за финансии, донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА И СПРЕЧУВАЊЕ НА ДВОЈНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ ИЛИ ДВОЈНОТО ОДАНОЧУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување („Службен весник на РМ“ бр. 92/2001 и 51/2002), во член 7 точката 2 се менува и гласи:

„Износот на инвестициите во движен и недвижен имот, до 100.000 евра во денарска противвредност за целиот износ на инвестицијата согласно со членот 31 став 1 и 2 од Законот, а над 100.000 евра во денарска противвредност согласно член 31 став 3 од Законот но најмногу до 30% од основата утврдена со овој член, и.“

Член 2

Во членот 13 став 2 точката 2 се менува и гласи:

„Износот на инвестициите во движен и недвижен имот, согласно со член 31 став 1 и 3 од Законот и член 7 точка 2 од овој правилник.“

Месечните износи на намалување на инвестициите во движен и недвижен имот до 100.000 евра во денарска противвредност претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината).

Правото за користење на даночно ослободување на инвестициите во движен и недвижен имот над 100.000 евра во денарска противвредност се утврдува на тој начин што од даночната основа утврдена на ред. бр. 1 од „МДБ“ се одзема износот од 100.000 евра во денарска противвредност и на така добиената основа се пресметува износ до 30%, но не повеќе од остатокот на неискористениот дел од инвестицијата. Даночното ослободување во висина до 30% се однесува само за тековната година без право на пренесување во наредните периоди. Месечните износи на намалување на инвестициите претставуваат еднакви делови, добиени со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што преостануваат до истекот на даночниот период (годината).“

Член 3


Обрасците „ДБ“ - Даночен биланс, „МДБ“ - Даночен биланс за месец----- и „КДБ“ - Консолидиран даночен биланс за даночен период од _____ до _____ година, се заменуваат со нови обрасци, кои се составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-16939/1
5 август 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

ДБ	
 Република Македонија Министерство за финансии Управа за јавни приходи	
ДАНОЧЕН БИЛАНС	
Даночен број	Датум и број на прием
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	
	Даночен период
	Рок на поднесување

А. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСметУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА	
I Финансиски резултат во Билансот на успех (во полето пред износот внесете знак "+" за добивка или "-" за загуба)	01
II Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до 20)	02
1 Трошоци на материјалите и набавната вредност на проданата трговска стока над износот пресметан по методот на просечни цени	03
2 Невисплатен дел од пресметаните бруто плати	04
3 Лични надоместоци на членовите на управниот и надзорниот одбор во висина над 50% од исплатениот износ	05
4 Амортизација за која не е обезбедена согласност од органот за јавни приходи (4a+4b+4в)	06
4 ^a Пристапната релативна вредност на основните средства кои не се користат, а се амортизираат во целост	07
4 ^b Дел од амортизација по функционална метода над 10%	08
4 ^в Дел од забележана амортизација кога не се остварува технолошка модернизација и заштита на животната средина	09
5 Дел од камата по кредити земени од доверители со статус на повозвани лица над износот на важечките каматни стапки на комерцијалните банки	10
6 Камата по кредити за набавка на патнички автомобили, мебел, теписи, уметнички дела и други украсни предмети	11
7 Дел на трошоци за превоз до и од работа и други надоместоци над пропишаните износи	12
8 Трошоци за користење на патнички возила, храна и пијалаци, подароци, набавка на движен и недвижен имот за членови на управен одбор	13
9 Парични казни, пенали и казнени камати по основ на јавни длачници	14
10 Дел на трошоци за користење на сопствен автомобил над 50% од пропишаниот износ	15
11 Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста	16
12 Трошоци за репрезентација (гоштение, подароци, одмор, рекреација и разонода)	17
13 Издаатоци за професионален спорт, донации и спонсорства	18
14 Поборувања и финансиски вложувања што не можат да се наплатат, а се отпишуваат по пат на исправка на вредноста	19
15 Видкупувани долгорочни резервиранија на материјални и нематеријални трошоци, освен задолжителните пропишани со Законот за шумите	20
16 Издаваноци во посебна резерва кои го надминуваат износот од 75% од резервиранијата во друштва за осигурување и ре-осигурување	21
17 Исплати по основ на стипендии	22
18 Разлики на трансферната цена над пазарната цена, остварена меѓу повозвани лица	23
19 Премии за осигурувања	24
20 Други усогласувања на расходите	25
III Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 21 до 27)	26
21 Дивиденди остварени со учество во капиталот на друг даночен обвршател, оданочени со данок на добивка кај исплатувачот	27
22 Приходи од ефектот на распределба на ревалоризациона резерва	28
23 Дел од капитална добивка во височина од 30%	29

ДБ

24 Дел од непокриените капитални загуби од хартии од вредност пренесен од претходни даночни периоди	30
25 Дел од загубата по усогласување, пренесен од претходни години	31
26 Строго наменски средства	32
27 Други усогласувања на приходите	33
IV Даночна основа (I+II-III) (пред износот внесете знак "+" или "-")	34
IV Претпоставена даночна основа (ако $IV \leq 0$)	35

Б ДАНОЧНИ ОЛЕСНУВАЊА И ОСЛОБОДУВАЊА

V Намалување на даночната основа (ред. бр. 28+29+30)	36
28 Средства вложени за заштита на животната средина и природата	37
29 Инвестиции во движен и недвижен имот	38
30 Извршени вложувања во стопански недоволно развиените подрачја и специфични подрачја до 50% од даночната основа	39
VI Даночна основа по намалување (IV-V)	40
VII Пресметан данок на добивка (VI x стапка)	41
VIII Намалување на пресметаниот данок на добивка (31+32+34)	42
31 Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходниот даночен период (31a+31b+31c+31d)	43
31 ¹ по основ на пропорциониот дел на данокот содржан во исплатените плати за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 7 од ДБ за претходниот даночен период)	44
31 ² по основ на пропорциониот дел на данокот содржан во наплатените отплатени покривања за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 14 од ДБ за претходниот даночен период)	45
31 ³ по основ на пропорциониот дел на данокот содржан во учести вложувања за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 15 од ДБ за претходниот даночен период)	46
31 ⁴ по основ на пропорциониот дел на данокот содржан во подносителот инвентаризиран на основните средства пресметан по пролонгацијата стапка, за кој во претходниот даночен период е зголемена даночната основа (ред. бр. 4 од ДБ за претходниот даночен период)	47
31 ⁵ по други основи	48
32 Платен данок на добивка остварена со работа во друга држава, до износ на данок што би се добил со примена на даночната стапка во земјата	49
33 Данок по намалување (VII-31-32)	50
34 Намалување на данокот (34a + 34b + 34c + 34d)	51
34 ^a Намалување на данокот за пропорциониот дел на учество на странско лице во вкупниот капитал утврден на крајот на годината	52
34 ^b Намалување на данокот за 50% за обврзник кој прв пат почнува со работење на данокот	53
34 ^c Намалување на данокот за 50% за обврзник кој нотира на официјалните пазари на берза	54
34 ^d Намалување на данокот за вредноста на набавените и ставени во употреба до десет фискални апарати	55

В ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ/ВРАЌАЊЕ

IX Данок на добивка по намалување (VI-VIII)	56
35 Платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период	57
36 Износ за доплата/повеќе платен износ (IX-35) (износот внесете го со знак "+" за доплата или знак "-" за повеќе платен износ, доколку барате враќање на платена доплата/повеќе платен износ внесете го со знак "-")	58

Г ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

37 Непокриени капитални загуби од хартии од вредност од претходни години за кои правото на покритие во рок од 3 години не е изминато	59
38 Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од тековната година	60
39 Непокриени загуби по усогласување на расходите од претходни години за кои правото на покритие во рок од три години не е изминато	61
40 Пренесени непокриени загуби по усогласување на расходите од тековната година	62
41 Пренесено неискористено право на даночно ослободување на инвестиции во движен и недвижен имот	63
42 Пренесен неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите од член 36-б од ЗДД и член 8 став 2 точка 4 од ПДД	64
43 Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзник, утврден на 31-ви декември во годината	65
44 Просечен број на работени врз основа на часовите на работа во просечниот период (со точност од два децимали)	66

Д ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА ДАНОЧНИОТ БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

Својство

Потпис и печат

Датум на поднесување

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Даночниот период за кој се утврдува даночната обврска на образецот "ДБ" е една календарска година.

Доколку даночниот обврзаник работел за период пократок од една календарска година, за даночен период ќе се смета периодот во кој работел.

Обврзаникот кој за прв пат почнува со вршење на дејност, составува даночен биланс за период пократок од годината во која започнал со вршење на дејност, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември, во зависност од тоа во кој квартал од годината започнал со дејноста. Доколку даночниот обврзаник работел помалку од еден месец во кварталот, овој месец се поврзува со кварталот кој следи.

За обврзаниците кои работеле во периодот на целата година, рокот за поднесување е 28 (29) февруари за годината што претходи.

За обврзаниците кај кои е отворена постапка за редовна ликвидација, постапка на стечај или настанале статусни промени (спојувања и издвојувања), образецот "ДБ" се доставува во рок од 60 дена од денот на отварањето на постапката, односно од денот на настанувањето на статусните промени.

Обврзаникот кој за прв пат започнува со вршење дејност образецот "ДБ" го доставува до Управата за јавни приходи во рок од 30 дена по истекот на пресметковниот период.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "ДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и даночниот период за кој се поднесува образецот.

A. УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДАНОКОТ НА ДОБИВКА**I. Финансиски резултат во билансот на успех**

01

Финансиски резултат во "БУ" (Биланс на успех) утврден како добивка или загуба пред оданочување. Добивката пред оданочување односно загубата, се добива како разлика помеѓу вкупните приходи и вкупните расходи, зголемена за капиталната добивка, односно намалена за капиталната загуба од пресметковниот период. Доколку финансискиот резултат е позитивен (добивка), во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативен (загуба) впишете "-".

II. Усогласување на расходите (збир од ред. бр. 1 до ред. бр. 20)

02

Збир од вкупните расходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 03 до АОП 25)

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Дел од износот на трошоците, согласно член 11 од ЗДД и член 4 точка 1 од ПДД | 03 |
| 2 | Неисплатениот дел на пресметаните бруто плати, согласно член 14 став 1 од ЗДД и член 4 точка 2 од ПДД | 04 |
| 3 | 50% од износот, утврден согласно член 14 став 3 од ЗДД и член 4 точка 3 од ПДД | 05 |
| 4 | Збир на трошокот за амортизација на основните средства за кои не е добиена согласност од Органот за јавни приходи (поле 4а+4б+4в/АОП 07 + АОП 08 + АОП 09) | 06 |
| 4а | Износ на амортизацијата, утврден согласно член 15 став 1 и 4 од ЗДД и член 4 точка 4 од ПДД | 07 |
| 4б | Дел од износот на амортизацијата, утврден согласно член 18 од ЗДД и член 4 точка 5 од ПДД | 08 |
| 4в | Износ на забрзана амортизација, утврден согласно член 30 од ЗДД и член 4 точка 18 од ПДД | 09 |
| 5 | Дел од каматите по кредитите земени од доверителите со статус на поврзани лица, утврден согласно член 17 став 3 од ЗДД и член 4 точка 6 од ПДД | 10 |
| 6 | Износ на каматите по кредити за намените од член 17 став 2 од ЗДД и член 4 точка 7 од ПДД | 11 |
| 7 | Износ на трошоците за превоз до и од работа од член 17-в и други надоместоци од член 19-а став 1 од ЗДД, утврден согласно член 4 точка 8 од ПДД | 12 |
| 8 | Издатоци за члановите на управниот одбор, утврдени согласно член 19 од ЗДД и член 4 точка 9 од ПДД | 13 |
| 9 | Износ на парични казни, пенали и казнени камати по основ на јавни давачки, согласно член 18 од ЗДД и член 4 точка 9 од ПДД | 14 |
| 10 | Износ над 50% од пропишаните, за издатоците утврдени согласно член 19-а став 2 од ЗДД и член 4 точка 10 од ПДД | 15 |
| 11 | Трошоци за економска пропаганда кои не се во функција на унапредување на дејноста, согласно член 20 став 1 од ЗДД и член 4 точка 11 од ПДД | 16 |
| 12 | Износ на трошоците за репрезентација, согласно член 20 став 3 од ЗДД и член 4 точка 12 од ПДД | 17 |
| 13 | Издатоци за професионален спорт, донации и спонзорства, согласно член 20 став 2 од ЗДД и член 4 точка 13 од ПДД | 18 |
| 14 | Износ на отпишаните побарувања и финансиски вложувања, согласно член 20-а од ЗДД и член 4 точка 14 од ПДД | 19 |
| 15 | Износ на акамулираните долгорочни резервирања, согласно член 21 од ЗДД и член 4 точка 15 од ПДД | 20 |
| 16 | Износ на издвојувањата во посебната резерва на друштвата за осигурување и реосигурување на имоти и лица, согласно член 23 став 3 од ЗДД и член 4 точка 16 од ПДД | 21 |
| 17 | Износ на исплатите по основ на стипендии, согласно член 22 од ЗДД и член 4 точка 17 од ПДД | 22 |
| 18 | Износ утврден како разлика на трансферната над пазарната цена, согласно член 13 од ЗДД и член 4 точка 19 од ПДД | 23 |
| 19 | Износ на премииите за осигурувања, утврдени согласно член 17-б од ЗДД и член 4 точка 20 од ПДД | 24 |
| 20 | Износ на останатите усогласувања на расходите, согласно член 4 точка 21 од ПДД | 25 |

III. Усогласување на приходите (збир од ред. бр. 21 до ред. бр. 27)

26

Збир од вкупните приходи за кои се усогласува добивката (збир од АОП 27 до АОП 33)

- | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 21 | Износот на дивидентите остварени со учество во капиталот кај друг даночен обврзаник, согласно член 24 од ЗДД и член 5 точка 1 од ПДД | 27 |
| 22 | Приходите по основ на ефектот од распределбата на ревалоризационите резерви, согласно член 24-а од ЗДД и член 5 точка 2 од ПДД | 28 |
| 23 | Дел од капиталната добивка по намалување за износот на пренесените непокриени капитални загуби на хартии од вредност, согласно член 26 од ЗДД и член 5 точка 3 од ПДД | 29 |
| 24 | Дел од капитални загуби на хартии од вредност пренесени од претходни години, согласно член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД | 30 |
| 25 | Дел од загубите од претходни години, утврдени по намалувањето со непризнаените расходи во "ДБ" за годината во која загубата е искажана, согласно член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД | 31 |
| 26 | Износ на строго наменски средства, согласно член 34 од ЗДД и член 5 точка 6 од ПДД | 32 |
| 27 | Износ на останатите усогласувања на приходите | 33 |

IV. Даночна основа (ред. бр. I + II - III)

34

Пресметковен износ кој претставува зголемена/намалена искажана добивка/загуба за износите на непризнаените расходи и приходи во даночниот биланс (АОП 01 + АОП 02 - АОП 26). Доколку даночната основа е позитивна, во полето пред износот задолжително впишете "+", а доколку е негативна впишете "-".


IVa. Претпоставена даночна основа

35

Пополнете го ова поле само ако износот на поле IV (АОП 34) е помал или еднаков на нула. Впишете го

	пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. Не ги пополнувајте полињата од дел Б (АОП 36 до АОП 54) и износот во ред. бр. IX (АОП 55).	
Б. ДАНОЧНО ОЛЕСНУВАЊЕ И ОСЛОБОДУВАЊЕ		
V. Намалување на даночната основа (ред. бр. 28 + 29 + 30)		36
	Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува даночната основа (АОП 37 + АОП 38 + АОП 39)	
28	Средства вложени за заштита на животната средина и природата, согласно член 35 од ЗДД и член 7 точка 1 од ПДД	37
29	Инвестиции во движен и недвижен имот, освен изземањата од член 31 став 1 и 3 од ЗДД и член 7 точка 2 од ПДД како и пренесеното право на даночно ослободување од претходната година.	38
	Во прилог се доставуваат податоци за износот на инвестицијата и начинот на пресметување на правото за користење на ослободувањето	40
30	Извршени вложувања во подрачја на стопанско недоволно развиени општини и во специфични подрачја (ридоко планински реони, пограничен појас и компактно заостанатите подрачја) согласно член 32 од ЗДД и член 7 точка 3 од ПДД, во износ кој не може да биде повисок од 50% од даночната основа (ред. бр. IV/АОП 34 x 50%)	39
VI. Даночна основа по намалување (ред. бр. IV - V)		40
	Разлика помеѓу даночната основа и даночните намалувања (АОП 34 - АОП 36)	
VII. Пресметан данок (ред. бр. VI x 15%)		41
	Износ добиен со примена на даночната стапка од 15%, пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа по намалување (АОП 40 x 15%)	
VIII. Намалувања на пресметаниот данок на добивка (ред. бр. 31 + 32 + 34)		42
	Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот (АОП 43 + АОП 49 + АОП 51)	
31	Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди согласно член 38-а од ЗДД (АОП 44 + АОП 45 + АОП 46 + АОП 47 + АОП 48)	43
31а	Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеја 1 од ПДД	44
31б	Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеја 2 од ПДД	45
31в	Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеја 3 од ПДД	46
31г	Износ утврден согласно член 8 став 1 точка 1 алинеја 4 од ПДД. Користењето на даночниот кредит започнува во даночниот период кој следи по годината во кој основното средство согласно применетиот начин на амортизација од член 15 став 4, член 16 и член 30 од ЗДД е целосно амортизирано по пат на исправка на вредноста. Износот на одобриениот даночен кредит во даночниот период не може да биде повисок од данокот содржан во амортизацијата на основното средство утврдена со примена на амортизационите стапки од Номенклатурата на средствата за амортизација.	47
31д	Износ утврден согласно членот 8 став 1 точка 1 алинеја 5 од ПДД	48
32	Платен данок на добивка со работа во друга држава, согласно член 37 од ЗДД и член 8 став 1 точка 2 од ПДД	49
33	Данок по намалување [ред. бр. VII - (31+32)] Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит и за данокот платен за добивката остварена со работа во друга држава, согласно член 8 став 2 од ПДД (АОП 41 - АОП 43 - АОП 49)	50
34	Намалување на данокот (ред. бр. 34а + 34б + 34в + 34г) Збир на даночни олеснувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 52 + АОП 53 + АОП 54 + АОП 55)	51
34а	Износ на даночно намалување сразмерно на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот објект, согласно член 33 од ЗДД и член 8 став 2 точка 1 од ПДД, утврден на крајот на годината (ред. бр. 33 x процент од ред. бр. 42/АОП 50 x АОП 64 : 100)	52
34б	Износ утврден согласно член 36 од ЗДД и член 8 став 2 точка 2 од ПДД	53
34в	Износ утврден согласно член 36-а од ЗДД и член 8 став 2 точка 3 од ПДД	54
34г	Износ утврден согласно член 36-б од ЗДД и член 8 став 2 точка 4 од ПДД	55
IX. Данок на добивка по намалување (ред. бр. VII - VIII)		56
	Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното намалување на пресметаниот данок (АОП 41 - АОП 42)	
B. ДАНОК ЗА ПЛАЌАЊЕ / ВРАЌАЊЕ		
35	Збир на платените аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на даночниот биланс	57
36	Износ за дрплатата или повеќе платен износ (АОП 56 - АОП 57). Ако АОП 58 ≥ (АОП 56 - АОП 57), пред износот се става знакот "+" (за доплата), а ако АОП 58 < (АОП 56 - АОП 57), пред износот се става знакот "-" (за поврат). Ако на АОП 58 е искажан негативен износ, согласно член 41 став 2 од ЗДД се остварува право на поврат на повеќе платениот данок. Доколку барате поврат на повеќе платениот данок задолжително внесете "X" во полето пред знакот.	58
Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ		
37	Непокриени капитални загуби од хартии од вредност, од член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изменато	59
38	Пренесени непокриени капитални загуби од хартии од вредност од член 27 од ЗДД и член 5 точка 4 од ПДД, од тековната година	60
39	Непокриени загуби по усогласување од член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД, за период од претходни години за кои правото на користење во рок од три години на денот на составувањето на "ДБ" не е изменато	61
40	Пренесени непокриени загуби по усогласување на расходите од член 23-а од ЗДД и член 5 точка 5 од ПДД, од тековната година	62
41	Се внесува износот на неискористениот дел на правото на даночно ослободување на инвестиции во движен и недвижен имот од претходната година согласно член 31 став 2 од ЗДД	63
42	Се внесува износот на неискористен дел на правото на намалување на данокот по одредбите на член 36-б став 3 од ЗДД	64
43	Процент на учество на странското лице во вкупниот капитал на даночниот објект, утврден на крајот од годината	65
44	Процентен број на работени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (со точност од две децимали)	66
Д. ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ		
	Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.	
Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk		

МДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

**М Е С Е Ч Е Н
ДАНОЧЕН БИЛАНС**

Даночен број

Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт

Датум и број на прием

Пресметковен период

Рок на поднесување

1 Даночна основа (ред. бр. IV или Vа од ДЗ за претходниот период)	01	
2 Број на месеци на работење во претходната година	02	
3 Месечна даночна основа (ред. бр. 1 : 2)	03	
I Месечна даночна основа реаволоризирана со коефициент на пораст на цените на мало (ред. бр. 3 x коэф. на пораст на цени на мало)	04	
II Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4+5+6)	05	
4 Средства вложени за заштита на животната средина и природата (износ бр. месеци до крај на пресметковниот период)	06	
5 Инвестиции во движен и недвижен имот (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	07	
6 Вложувања во стопански недоволно развиени подрачја, но не повеќе од 50% од даночната основа од ред. бр. 1 (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	08	
III Месечна даночна основа за оданочување (ред. бр. II)	09	
IV Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x стапка)	10	
V Намалување на пресметаниот месечен данок (ред. бр. 7 + 9)	11	
7 Даночен кредит во висина на платен данок во претходниот пресметковен период (7a+7b+7c)	12	
7 ^a соодмерен дел од данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	13	
7 ^b соодмерен дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања во пресметковниот период (1 бр. месеци до крај на пресм. период)	14	
7 ^c соодмерен дел на данокот содржан во укинати резервиранија во пресметковниот период (износ бр. месеци до крај на пресм. период)	15	
8 Пресметан данок по намалување (ред. бр. IV - 7)	16	
9 Намалување на данокот (ред. бр. 9a + 9b)	17	
9 ^a Намалување на данокот за процент на учество на странското лице во вкупниот капитал уведен за менаџиот даночен период (ред. бр. 8 x процент)	18	
9 ^b Намалување за данокот за 50% за обврзникот кој котира на официјалните пазари на Београд (ред. бр. 8 x 50%)	19	
VI Месечна обврска на данокот на добивка (ред. бр. IV-V)	20	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА МЕСЕЧНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник

име и презиме (от личниот пасош)

Својство

дејствително/заменик/зам. лице

Потпис и печат

Датум на поднесување

Податоци за обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Месечните аконтации на данокот на добивка се плаќаат во рок од 15 дена по истекот на секој календарски месец. Доколку даночниот обврзаник во даночниот период кој претходи на пресметаноста искожал повеќе платен данок за кој не бара враќање, износот на повеќе платениот данок ќе се смета за платена аконтација.

Износот на месечната аконтација за секој календарски месец и за месец јануари наредната година се утврдува според основата на данокот (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") утврдена за претходната година. Обврзаниците кои во претходната година не оствариле основа за оданочување, плаќањето на аконтациите го вршат на претпоставена основа што сами ќе ја утврдат согласно процентните можности за остварување на добивка (ред. бр. IVa - АОП 35 од "ДБ").

Даночниот обврзаник кој за прв пат започнува со вршење на дејност, плаќањето на аконтациите на данокот во теконата година го врши со поднесување на образецот "ДБ" и пресметка за утврдената Даночна основа (ред. бр. IV - АОП 34 од "ДБ") за пократок временски период, односно со состојба на 31 март, 30 јуни, 30 септември или 31 декември во теконата година. При утврдувањето на даночната основа, доколку даночниот обврзаник работел помалку од еден месец во кварталот, свој период се поерлува со кварталот кој следи.

Обврзаниците кои во теконатиот период остваруваат и користат право на даночно намалување на месечната даночна обвора според одредбите од член 13 од Правилникот, образецот "МДБ" задолжително го доставуваат до УЈП.

Обврзаниците кои месечната даночна обвора ја утврдуваат и плаќаат на основата утврдена согласно одредбите од членот 11 од Правилникот, немаат обвора до УЈП да доставуваат месечни пресметки на данокот на добивка (образец "МДБ").

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "МДБ".

Износите се исказуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт и пресметковниот период за кој се поднесува пресметката.

1. Износ искожан како "Даночна основа" под ред. бр. IV (АОП 34) или како "Претпоставена даночна основа" (IVa - АОП 35), утврден во образецот "ДБ" за претходниот даночен (пресметковен) период 01
2. Број на месеци во годината (12) доколку "ДБ" е составен за даночен период кој ја опфаќа годината, односно бројот на месеците за кој е составен "ДБ" 02
3. Месечна даночна основа утврдена како количина на даночната основа и бројот на месеци на работење (АОП 01 | АОП 02) 03
- I. Месечна даночна основа ревалоризирана со коефициентот на пораст на цените на мало 04

Месечна даночна основа од ред. бр. 3 (АОП 03), зголемена со процентот на кумулативниот пораст на цените на мало во Републиката од претходниот период од годината, односно до 31 јануари наредната година, во однос на просечните цени на мало во претходната година. Процентот на пораст се утврдува според податоците на Државниот завод за статистика.
- II. Намалување на месечната даночна основа (ред. бр. 4 + 5 + 6) 05

Збир на месечни намалувања на даночната основа (АОП 06 + АОП 07 + АОП 08)

 4. Месечно намалување по основ на вложување на средства за заплата на животната средина и природата, согласно член 35 од ЗДД и член 13 став 2 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето се утврдува како еднаков дел добиев со поделба на вкупното вложување со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината). 06
 5. Месечно намалување по основ на теквно инвестирање во движен и недвижен имот, освен изземаната од член 31 став 1 и 3 од ЗДД и член 13 став 2 точка 2 од ПДД. Месечните износи на намалување на инвестициите во движен и недвижен имот до 100.000 евра во денарска противвредност претставуваат еднакви делови, добиев со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината). Правото за користење на даночно ослободување на инвестициите во движен и недвижен имот над 100.000 евра во денарска противвредност се утврдува на тој начин што од даночната основа утврдена на ред. бр. 1 од "МДБ" се одзема износот од 100.000 евра во денарска противвредност и на така добиената основа се пресметува износ до 30%, но не повеќе од остатокот на неискористениот дел од инвестицијата. Месечните износи на намалување на инвестициите претставуваат еднакви делови, добиев со поделба на износот на инвестициите со бројот на месеците што престануваат до истекот на даночниот период (годината). Во прилог се доставуваат податоци за износот на инвестицијата и начинот на пресметување на правото за користење на ослободувањето. 07
- III. Месечна даночна основа за оданочнување (ред. бр. I - II) 09

Разлика помеѓу месечната даночна основа и збирот на износите на месечните намалувања на даночната основа (АОП 04 - АОП 05)
- IV. Пресметан месечен данок на добивка (ред. бр. III x 15%) 10

Износ добиев со примена на даночната стапка од 15%, пропишана со член 28 од ЗДД, на даночната основа утврдена по намалувањето (АОП 09 x 15%)
- V. Намалувања на пресметаниот месечен данок на добивка (ред. бр. 7 + 9) 11

Збир на вкупните намалувања на данокот (АОП 12 + АОП 17)

 7. Даночен кредит во висина на платениот данок на добивка во претходните даночни периоди (АОП 13 + АОП 14 + АОП 15). Месечниот износ претставува еднаков дел добиев со поделба на даночниот кредит по наведениот основ, со бројот на месеците што престануваат до крајот на даночниот период. 12
 - 7a. Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во исплатените плати во пресметковниот период, согласно член 13 став 3 од ПДД 13
 - 7b. Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во наплатените отпишани побарувања по пат на исправка на вредноста, согласно член 13 став 3 од ПДД 14
 - 7c. Месечен износ на сразмерниот дел на данокот содржан во укинатите резермирања, согласно член 13 став 3 од ПДД 15
 8. Данок по намалување (ред. бр. IV - 7) 16

Износ на пресметаниот данок, намален за износот на даночниот кредит (АОП 10 - АОП 12)
 9. Намалување на данокот (ред. бр. 9a + 9b) 17

Збир на даночна ослободувања и ослободувања со кои се намалува данокот по намалување (АОП 18 + АОП 19). Намалувањето на месечните аконтации на данокот на добивка се врши по претходно добиено одобрение од УЈП, во периодот кој следи по "ДБ" во кој за првпат е искожано даночното намалување, а завршува со поднесениот "ДБ" за третата година од еднокртниот период за кој се применува даночното намалување.

 - 9a. Износ на сразмерниот дел од добивката што му припаѓа на странското лице по основ на вложени средства во домашниот даночен обврзаник, согласно член 33 од Законот и член 13 став 4 точка 1 од ПДД. Месечниот износ на намалувањето на данокот се пресметува во висина на процентот на учеството на странското лице во вкупниот капитал на даночниот обврзаник, применет на износот на пресметаниот данок по намалување (АОП 18). Процентот на учеството на странското лице се утврдува во "ДБ" со состојба на 31 декември, за годината што претходи. 18
 - 9b. Износ во висина на 50% од пресметаниот данок по намалување (АОП 18), за првите три години на даночниот обврзаник кој котира на официјалните пазари на берзата, согласно член 36-и од ЗДД и член 13 став 4 точка 2 од ПДД. 19
- VI. Месечна обвора на данокот на добивка (ред. бр. IV - V) 20

Разлика на пресметаниот данок на добивка и вкупното месечно намалување на пресметаниот данок (АОП 10 - АОП 11)

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, детумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

КДБ



Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

КОНСОЛИДИРАН ДАНОЧЕН БИЛАНС

Даночен број	Датум и број на прием
Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт	
Пресметковен период	
Рок на поднесување	
Број и датум на одобрение за даночна консолидација издадено од УЈП	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА КОНСОЛИДИРАНИОТ ДАНОЧЕН БИЛАНС

Изјавувам под полна материјална и кривична одговорност дека податоците се точни и вистинити

Потписник	Својство
Потпис и печат	Датум на поднесување

Податоци за
обработката

ОПШТИ НАПОМЕНИ

Матичното правно лице и неговите членови кои преставуваат група на правни лица, и кои остваруваат посредна или непосредна меѓусебна контрола над најмалку 90% од акциите или од уделите, доколку сите се резиденти на Република Македонија, можат данокот на добивка да го плаќаат како еден обврзаник (даночна консолидација). Учеството во акциите, односно уделите се утврдува на крајот на годината за која се бара даночна консолидација.

Барањето на даночна консолидација го поднесува матичното правно лице до УЈП која издава Одобрение за даночна консолидација.

Одобрената даночна консолидација се применува најмалку пет години. Доколку членовите на групата се откажат од даночната консолидација пред истекот на рокот од 5 години, сите членови на групата сразмерно ја плаќаат разликата за сметка на даночното ослободување кое го искористиле.

Обврзници на данокот по "КДБ" се поединечните членови на групата, сразмерно на делот на добивката што се оданочува од поединечниот даночен биланс, а плаќањето на пресметаниот данок по "КДБ", го врши матичното правно лице.

"КДБ" за групата на правни лица, заедно со поединечните "ДБ" на членовите на групата се доставува до 28 (29) февруар, за годината што претходи.

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

Се пополнуваат читливо и целосно само белите полиња од образецот "КДБ".

Износите се искажуваат во цели денари без дени.

Во образецот задолжително се внесуваат податоците за: единствениот даночен број, скратениот назив и адресата на вистинското седиште за контакт, даночниот период за кој се поднесува образецот и бројот и датумот на Одобрението за даночна консолидација, издадено од УЈП.

- [1] реден број на членовите на групата
- [2] Единствен даночен број на членовите на групата
- [3] назив и седиште на членовите на групата
- [4] **позитивна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 34)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на позитивната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [5] **негативна даночна основа од ред. бр. IV (АОП 34)** од поединечните даночни биланси на членовите - учесници во консолидацијата, односно вкупниот износ на негативната даночна основица на членовите кои вршат консолидација
- [6] даночна основа за секој член на групата, по намалување за искажаните негативни даночни основи од останатите членови на групата. Износот што ја намалува позитивната даночна основа на членовите на групата кои искажуваат добивка по усогласување со расходите и приходите во "ДБ", се врши со примена на процент на учество на секој член од групата кој искажал позитивна даночна основа во вкупно искажаната позитивна даночна основа (соодветен ред. бр. од колона [4] x 100 : збир на колона [4] = ____ % на учество), применет на износот на вкупно искажаните негативни даночни основи (збир на колона [5] x ____ %). Со добиениот износ се корелира (намалува) даночната основа на членот на групата утврдена на соодветниот ред. бр. од колоната [4]. Збирот искажан во колона [6] треба да е еднаков на разликата на збирите од колоните [4] и [5].
- [7] намалувања на даночната основа за даночните ослободувања и олеснувања утврдени со одредбите од член 35, 31 и 32 од ЗДД и член 7 точка 1, 2 и 3 од ПДД. Износите утврдени за намалувањата на даночната основа од членот 31 (до 100.000 евра и не повеќе од 30% на остатокот од основицата за инвестициите над 100.000 евра во денарска противвредност) и 32 (не повеќе од 50% од даночната основа), како максимални дозволени намалувања, во консолидираниот биланс за секој член од групата се утврдуваат на даночна основа од колоната [6]. Вкупното намалување на даночната основа се искажува како збир на колоната [7].
Во прилог се доставуваат податоци за износот на инвестицијата и начинот на пресметување на правото за користење на ослободувањето.
- [8] пресметан данок добиен со примена на даночната стапка од 15% (член 28 од ЗДД), на основата по намалување (соодветен ред. бр. од колона [6] намален со истиот ред. бр. од колона [7] x 15%). Вкупниот пресметан данок, се искажува како збир на колоната [8]
- [9] намалувања на данокот по оснoв на одредбите од член 38-а, член 37 и 38 од ЗДД, односно член 8 став 1 точка 1 и 2 од ПДД. Овие намалувања се искажуваат за секој член од групата според податоците кои ги искажал на редните броеви 31 и 32 од "ДБ" (АОП 43 и АОП 49). Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [9].
- [10] данок по намалување добиен како разлика помеѓу пресметаниот данок за секој член од групата и износот на соодветното намалување. Збирот искажан во колоната [10] треба да е еднаков на разликата помеѓу вкупните износи од колоната [8] и [9].
- [11] намалувања на данокот извршени согласно одредбите од член 33, 36 и 36-а од ЗДД, односно член 8 став 2 точка 1, 2 и 3 од ПДД. Износот на намалувањето по поделните основи за секој член на групата се добива со примена на стапката на намалување (%), на основата утврдена како "данок по намалување", искажана во колоната [10]. Вкупното намалување на данокот по наведените основи се искажува како збир на колоната [11].
- [12] утврдена даночна обврска за секој поединечен член на групата како разлика помеѓу утврдениот данок по намалување од колоната [10] и износот на намалувањата искажани во колоната [11]. Вкупната даночна обврска за даночниот период се искажува како збир на колоната [12].
- [A] збир на платени аконтации на данокот на добивка за даночниот период, пресметани и платени до денот на поднесувањето на образецот "КДБ"
- [Б] износ за доплата или повеќе платениот износ (збир од колоната [12] намален за износот [A]). Ако износот искажан под [A] (износ на платени аконтации на данокот на добивка) е поголем од износот на даночната обврска (збир од колоната [12]), се остварува право на поврат, при што пред износот на полето [Б] се става знакот "-." за повеќе платениот износ, а доколку збирот на даночната обврска (колона [12]) е поголем од износот на платениот данок, пред полето се става знакот "+". Доколку барате поврат на повеќе платениот износ, во полето пред знакот впишете "X".
- [B] пополнете го ова поле само доколку износот на збирот од колоната [5] е поголем или еднаков на износот на збирот од колоната [4]. Впишете го пресметковниот износ на претпоставената даночна основа, утврдена согласно член 40 став 6 од ЗДД, односно член 11 став 2 од ПДД, на која во наредниот пресметковен период ќе пресметувате и плаќате аконтации на данокот на добивка. **Не ги пополнувајте полињата од колоните од [6] до [12]**

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ

Задолжително наведете го името, презимето и својството на потписникот, датумот на поднесувањето, потпишете ја пресметката и ставете печат.

Подетални информации во врска со начинот на пополнување на пресметката може да добиете во регионалните дирекции на УЈП и на WEB страницата на Управата за јавни приходи www.ujp.gov.mk

1255.

Врз основа на член 27, став 3 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99... до 21/2003), член 58 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001... до 24/2003), член 24 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 78/93... до 24/2003), член 183, став 3 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98... до 42/2003) и член 47, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2003 година („Службен весник на РМ“ бр. 21/2003), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСЛОБОДУВАЊЕТО ОД ЦАРИНА И ДРУГИ ДАВАЧКИ, АКЦИЗА И ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ДДВ), ПРИ УВОЗ НА ДОБРА-СТОКИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АКЦИЗА И ДДВ ЗА ПРОМЕТОТ НА ДОБРА И УСЛУГИ ВО ЗЕМЈАТА, ПОТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА СТРАНСКИ ДОНАТОРИ

Член 1

Со овој правилник се уредува спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори, за кои постои договор помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор, во кој стои клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

Член 2**Начин на поведување на постапка**

(1) Постапка за ослободување од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки, како и постапка за обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на акциза и ДДВ за прометот во земјата при реализирање на проекти од член 1 на овој правилник, поведува субјектот задолжен за реализирање на проектот-имплементаторот (корисниците на средства од Буџетот на Република Македонија, фондовите, невладини организации регистрирани во Република Македонија).

(2) Постапката од став 1 на овој член, единките корисници на средства од Буџетот на РМ, кои се задолжени за реализирање на проектот - имплементатори, ја поведуваат преку корисникот на средства од Буџетот на РМ во чиј состав се.

(3) Постапката од став 1 на овој член единиците на локалната самоуправа кои се задолжени за реализирање на проектот - имплементатори, ја поведуваат преку Министерството за локална самоуправа.

(4) Постапка од став 1 на овој член може да поведе странскиот донатор или субјект (странско правно или физичко лице кое нема деловна единица во Република Македонија) - имплементатор, кој има склучено писмен договор со странскиот донатор или со негов овластен претставник за реализирање на проектот.

Член 3**Увоз на добра-стоки за реализирање на проекти**

(1) Заради издавање на потврда за остварување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и ДДВ, при увозот на добра-стоки за реализирање на

проекти финансирани со парични средства на странски донатори, до Министерството за финансии се поднесува барање на Образец А1-П кој е составен дел на овој правилник. Образецот А1-П се доставува во два примероци.

(2) Со барањето се приложуваат следните документи:

1. Фактура или профактура од странскиот испорачател или договор за купопродажба (или друг комерцијален документ за купопродажба);

2. Копија од потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија - Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција - Одделение за координација на странска помош, која ги содржи следните податоци:

- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;
- име на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и

- дата на договорот склучен помеѓу Владата на Република Македонија и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

Член 4**Обезбедување на средства од Буџетот на Република Македонија за плаќање на акциза и ДДВ, за прометот на добра и услуги во земјата за реализирање на проекти**

(1) Заради обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ од Буџетот на Република Македонија за прометот на добра и услуги во земјата, за реализирање на проекти, до Министерството за финансии се поднесува барање на Образец А3-П кој е составен дел на овој правилник. Образецот А3-П се доставува во два примероци.

(2) Со барањето се приложуваат следните документи:

1. Фактура (ситуација, или др. документ) во оригинал, од испорачателот на доброто или вршителот на услугата упатена кон проектот под име под кое е регистриран проектот во Владата на Република Македонија, а во која е назначен и субјектот за спроведување на проектот (имплементаторот). Во фактурата мора да е посебно искажан износот на ДДВ и акцизата во денари;

2. Копија од потврдата за регистрација на проектот во Владата на Република Македонија-Генерален секретаријат - Сектор за европска интеграција - Одделение за координација на странска помош, која ги содржи следните податоци:

- називот на проектот на македонски и англиски јазик;
- вредноста на донацијата за соодветниот проект;

- име на имплементаторот кој е задолжен за реализирање на проектот и странскиот донатор (со наведување на неговото име), во кој има клаузула дека донираните средства не можат да се користат за плаќање на јавни давачки во Република Македонија.

Член 5**Завршна одредба**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-17074/1
7 август 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р Петар Гошев, с.р.

Образец: А1-П

Барање за издавање на потврда за остварување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ) при увоз на добра-стоки за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори

Број: _____

Датум: _____

/име и број на проектот под кое е регистриран во Владата на Република Македонија /

/даночен број на проектот/

/име на субјектот задолжен за реализација на проектот (имплементатор)/

Вредност на проектот: _____

Име на странскиот донатор: _____

Адреса, лице за контакт и тел. број во РМ: _____

За потребите на проектот ги увезуваме следните добра-стоки:

р в д б р -	опис на добрата- стоките (марка, вид, тип)	тарифна ознака	вр. мерка	количина	вредност на доброто- стоката во стран.валута ¹	забелешка
1	2	3	4	5	6	7
Вкупно :						x x x x x x

* Доколку во табелата не можат да се опишат сите добра-стоки, кон табелата може да се приложи и спецификација.

Бараме, Министерството за финансии, врз основа на член 3 од Правилникот за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ддв за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори "Службен весник на РМ", број ___/2003) да издаде потврда за ослободување од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра-стоки во РМ за реализирање на проектот.

¹ Се однесува на фактурната вредност при увозот, според фактурата на странскиот испорачател.

Увозник ќе биде : _____ даночен број на
увозникот/

/назив на увозникот /

/адреса на увозникот и печат /

Вредност на добрата-стоките за кои барам ослободување од царина и други давачки, акциза и ДДВ при увоз на добра во РМ за реализирање на проектот, наведени на првата страница на овој образец, е во вкупен износ од _____, изразена во странска валута, (според документот од странскиот испорачател), искажана во колона 6 на првата страница на овој образец.

.....
Име на овластеното лице на проектот
.....

Потпис на овластеното лице
Печат на проектот

.....
функција на овластеното лице

ПОТВРДА Министерство за финансии ²

Врз основа на барањето за издавање на потврда добиено на ден... .. година, врз основа на член 3 од од Правилникот за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори "Службен весник на РМ", број ___/2003), Министерството за финансии потврдува дека проектот:

/име и број на проектот/

при увозот на добра-стоки во Република Македонија има право на ослободување од: царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ).

Ослободувањето се однесува за добрата-стоките наведени во следните документи кои се приложени кон барањето (фактура, про-фактура, договор за купопродажба, и тн.) _____

Ослободувањето произлегува и од одредбите од Договорот помеѓу Република Македонија и _____

од _____ година .

Потврдата се издава во 2 (два) оригинални примероци, од кои еден е за барателот, а другиот за потребите на Министерството за финансии.

.....
/број на потврдата/

.....
/датум на издавање на потврдата/

.....
/потпис на овластено лице/

печат

² Ве молиме овој дел да не го пополнувате, бидејќи истиот го пополнува Министерството за финансии.

Образец А3 - П

за обезбедување средства од Буџетот на РМ за плаќање на ДДВ и акциза за прометот на Добра и услуги во земјата за реализирање на проекти

Подносител на барањето:

Име на донаторот:

Име и број на проектот под кој е регистриран во Владата на РМ:

Вредност на проектот:

Адреса лице за контакт и тел. број во РМ:

Податоци за испорачателот на доброто/услугата				Податоци од фактурата					
реден број	име	адреса	ДДВ број	број на фактурата	datum	опис на прометот	Вкупен износ (во ден)	ДДВ (во ден)	акциза (во ден)
ВКУПНО:									

Број и датум:

потпис и печат на подносителот на барањето:

АКТИ НА ФОНДОВИТЕ И ЗАВОДИТЕ**ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА**

23.

Врз основа на член 56 став 1 точка 3 и член 69 став 1 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на РМ“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001 и 11/2002), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 23.07.2003 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ ДОГОВОРИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ КОИ ВРШАТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА**

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник се утврдуваат критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги кои ги пружаат здравствените установи на осигурените лица во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита на товар на средствата за задолжително здравствено осигурување.

Член 2

Како здравствени услуги во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита, во смисла на овој правилник, се сметаат основните здравствени услуги од член 9 став 1 точка б) специјалистичко-консултативната здравствена заштита и точка в) болничката здравствена заштита од Законот за здравственото осигурување (во натамошниот текст: Закон).

Критериуми за склучување на договор**Член 3**

За обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица во специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита Фондот за здравствено осигурување на Македонија (во натамошниот текст: Фонд) склучува договори со здравствените установи.

Договорите од став 1 на овој член се склучуваат доколку здравствената установа ги исполнува следните критериуми:

- 1) да укажува здравствени услуги што се во рамките на дејноста за која е регистрирана согласно со Законот за здравствената заштита;
- 2) да постојат услови за вршење на соодветната дејност (простор, опрема и кадри);
- 3) да има утврден план и програма за обезбедување на здравствени услуги на осигурените лица и
- 4) да има утврден финансиски план на потребните средства за обезбедување одреден вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица.

II. УТВРДУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ**Појдовни основи за утврдување на надоместокот****Член 4**

Надоместокот за вршење на здравствените услуги од член 2 на овој правилник за секоја деловна година се утврдува со договор склучен помеѓу Фондот и здравствената установа.

Надоместокот од став 1 на овој член се утврдува врз основа на:

- 1) планираните средства за специјалистичко-консултативната и болничката здравствена заштита утврдени во Буџетот на Фондот;

2) трошоците на здравствената установа и видот и обемот на здравствените услуги на осигурените лица остварени во последните три години;

3) планираниот вид и обем на здравствени услуги на осигурените лица што ќе се вршат во здравствената установа, во согласност со потребите на населението на подрачјето на здравствената установа;

4) планираните средства на здравствената установа за обезбедување на видот и обемот на здравствени услуги за осигурените лица;

5) целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа.

Утврдување на трошоците на здравствената установа и видот и обемот на здравствените услуги**Член 5**

Како трошоци на здравствената установа за здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 од овој правилник, се сметаат остварените трошоци во претходните три години за пружените здравствени услуги на осигурените лица искажани според аналитички ставки и потставки за:

1) плати и надоместоци на вработените во здравствената установа кои учествувале во вршење на дејноста, според нивната квалификациона структура;

2) трошоци за лекови, помошни медицински материјали кои служат за примена на лековите и санитарски материјал потребен за лекување (лекови, вакцини, стоматолошки материјали, ортопедски справи и помагала, санитарски материјали, други медицински материјали: потрошни материјали за дијализа, лабораториски и фотолaborаториски материјали, рендген филмови, контрастни средства, катетри и водичи, вградени материјали кај болни - имплантанти, материјали за терапија и рехабилитација и други медицински материјали потрошени за лекување на болни);

3) трошоци за стоки и услуги (патни и дневни трошоци, комунални услуги, трошоци за затоплување, трошоци за комуникација и транспорт, трошоци за тековно одржување, договорни услуги, други оперативни трошоци и трошоци за материјали: административни материјали; работна облека, обувки и постелнина; храна за болни и други материјали потрошени за лекување на болни);

4) каматни плаќања и отплата на главнина по домашен долг и

5) други трошоци за вршење на дејноста.
Средствата за набавка, изградба и реновирање на објекти, како и за набавка на мебел, медицинска и канцелариска опрема за тие објекти и за санитарски и други моторни возила не се сметаат како трошоци на здравствената установа утврдени во смисла на став 1 на овој член.

Член 6

Како вид и обем на здравствени услуги, во смисла на член 4 точка 2 на овој правилник, се сметаат извршените здравствени услуги на осигурените лица во здравствената установа според вид и обем во последните три години, групирани по случаите кои се третираат според нивната дијагностичка група (во натамошниот текст: дијагностички сродни групи).

До утврдувањето на дијагностички сродни групи според став 1 на овој член, видот и обемот на здравствени услуги се групираат по групи на дијагнози по МКБ-10 со слични дијагностичко-терапевтски процедури (во натамошниот текст: терапевтски процедури), дефинирани во Ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија.

Планирање на видот и обемот на здравствените услуги**Член 7**

Планирањето на видот и обемот на здравствените услуги за тековната година во однос на претходните години се врши врз основа на стапката на морбидите-

тот и на бројот на населението на подрачјето на здравствената установа, односно на поширокото подрачје од кое гравитира населението за одреден вид на здравствени услуги.

По утврдувањето на цените според дијагностички сродни групи, планирањето на средствата на здравствената установа за обезбедување на планираниот вид и обем на здравствени услуги се утврдува врз основа на цените на здравствените услуги според дијагностички сродни групи.

До утврдувањето на цените на здравствените услуги според дијагностички сродни групи, планирањето на средствата за обезбедување на планираниот вид и обем на здравствени услуги се врши врз основа на трошоците на здравствената установа остварени во последните три години, коригирано со трошоците на планираното зголемување односно намалување на видот и обемот на здравствените услуги, групирани по групи на дијагнози по МКБ-10 со слични дијагностичко-терапевтски процедури утврдени со Ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија.

Во случаи кога планираниот вид и обем на здравствени услуги за тековната година е значително поголем од видот и обемот на истите здравствени услуги во претходните години, индексот на зголемувањето на средствата за тековната година по тој основ се утврдува од просечниот број на тој вид на услуги во Република Македонија во минатата, во однос на планираните услуги во тековната година.

Цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа

Член 8

Како цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа, во смисла на овој правилник, се зголемување на продуктивноста, ефикасноста, квалитетот, достапноста и финансиското управување.

Член 9

Оценувањето на продуктивноста во здравствената установа се врши преку следните индикатори:

- количник (однос) на бројот на првите и повторените амбулантски прегледи,
- број на специјалистички прегледи просечно по лекар,
- број на хоспитализирани пациенти просечно по лекар.

Оценувањето на ефикасноста во здравствената установа се врши преку следните индикатори:

- број на лекувани пациенти во дневна болница,
- број на остварените болнички денови,
- број на хоспитализирани пациенти,
- просечно време на престој во болница,
- број на пациенти упатени во други здравствени установи,

- просечни трошоци за лекови по пациент,
- просечни вкупни трошоци по пациент.

Оценувањето на квалитетот во здравствената установа се врши преку следните индикатори:

- број на повторно примени пациенти за иста дијагноза во период од еден месец по отпуштањето,
- број на повторни операции за иста дијагноза (реоперации),
- број на инфекции предизвикани во болница,
- број на пациенти со декубитуси,
- број на жалби и поплаки на работата во здравствената установа.

Оценувањето на достапноста во здравствената установа се врши преку следните индикатори:

- просечно време на чекање за дијагностички испитувања,
- просечно време на чекање за закажување на прегледи и операции,

- просечно време на чекање во ординацијата,
- број на пациенти кои со свои средства набавиле имплантанти, медицински потрошен материјал и лекови.

Оценувањето на финансиското управување во здравствената установа се врши преку следните индикатори:

- долгови за здравствената установа,
- дефицит на здравствената установа,
- количник (однос) на бројот на немедицинскиот и медицинскиот кадар во здравствената установа.

Член 10

Индикаторите за целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа се утврдуваат со договорот склучен помеѓу Фондот и здравствената установа, во зависност од дејноста што ја врши здравствената установа и видот и обемот на договорените здравствени услуги.

Пресметување на надоместокот

Член 11

Надоместокот пресметан врз основа на член 5 до 7 од овој правилник се смета како договорен износ на надоместокот за тековната година.

Надоместокот од став 1 на овој член се состои од: основен надоместок (фиксен дел); надоместок според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел) и надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел).

Структура на надоместоците од став 2 на овој член се остварува на следниот начин:

	2003 и 2004 година %	2005 година %	2006 година %	2007 година %	2008 година и натаму %
1) Основен надоместок (фиксен дел)	90	80	60	30	-
2) Надоместок според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги (променлив дел)	5	15	30	50	80
3) Надоместок според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа (променлив дел)	5	5	10	20	20

Доколку пред роковите утврдени во став 3 на овој член, за одредени дејности на здравствената установа, се утврдат цени на здравствените услуги според дијагностички сродни групи, надоместокот за тие здравствени услуги се пресметува според тие цени според структурата утврдена за 2007 година.

Пресметаните износи на надоместокот врз основа на став 3 на овој член, за секоја деловна година, се утврдуваат во договорот помеѓу Фондот и здравствената установа.

Надоместокот според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа

Член 12

Надоместокот според исполнувањето на целите што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа за зголемување на продуктивноста, ефикасноста, квалитетот, достапноста и финансиското управување во пружањето на здравствените услуги утврден според член 11 став 3 точка 3 на овој правилник се состои од:

- продуктивност 10%
- ефикасност 30%
- квалитет 40%
- достапност 10%
- финансиско управување 10%

Начин на плаќање**Член 13**

Договорениот надоместок за здравствени услуги на здравствената установа, според член 11 на овој правилник, за деловната година се дели на 12 еднакви месечни износи, доколку со договорот не е поинаку определено.

Член 14

Износот на надоместокот според член 11 став 3 точка 2 и точка 3 на овој правилник се исплатува доколку здравствената установа ги извршила договорениот вид и обем на здравствени услуги и ги остварила договорените цели што треба да се постигнат низ резултатите од извршената работа.

Член 15

Износот на надоместокот според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги утврден според член 11 став 3 точка 2 на овој правилник, по утврдување на цените според дијагностичко сродни групи, во текот на годината се коригира со индексот на вкупно пресметаните износи на извршените здравствени услуги според цените по дијагностички сродни групи во однос на планираните, врз основа на остварените резултати во претходното тримесечје.

До утврдување на цените по дијагностички сродни групи, износот на надоместокот според извршувањето на договорениот вид и обем на здравствени услуги утврден според член 11 став 3 точка 2 на овој правилник, во текот на годината се коригира со индексот на вкупно пресметаните бодови на извршените здравствени услуги во однос на планираните, пресметани според бодовите во Ценовникот на здравствените услуги во Република Македонија, по терапевтски процедури, врз основа на остварените резултати во претходното тримесечје.

Член 16

Износот на надоместокот по основ на остварувањето на целите од член 11 став 3 точка 3 на овој правилник, се коригира со просечниот индекс на индикаторите за секоја од утврдените цели според член 12 на овој правилник, врз основа на остварените резултати во претходните три месеци, односно шест месеци, односно година.

Видот на индикаторите и роковите од став 1 на овој член, се утврдуваат со договорот помеѓу Фондот и здравствената установа.

Склучување на договорот**Член 17**

Договорот за укажување на здравствените услуги и за надоместокот утврден врз основа на овој правилник помеѓу Фондот и здравствената установа се склучува во почетокот на секоја тековна година, по извршеното усогласување.

Во првата година од влегувањето во сила на овој правилник, договорите помеѓу Фондот и здравствените установи се склучуваат за преостанатите месеци од годината.

Составен дел на договорот се: извештајот за трошоците на здравствената установа и видот и обемот на извршените здравствени услуги во последните три години; извештајот за бројот и структурата на вработените; извештајот за видовите, количините и износите на лековите, медицинските материјали и другите материјали потрошени во претходната година; планот на здравствените услуги за тековната година; планот и структурата на вработените за тековната година; планираните средства за тековната година и пресметките на надоместокот според член 11 на овој правилник.

Користење на средствата во здравствената установа**Член 18**

Со средствата остварени според овој правилник и договорот, здравствената установа располага самостојно.

Остварените средства според овој правилник и договорот не можат да се пренаменат за исплата на плати и надоместоци на плати на вработените, ниту за други намени со кои ќе се предизвика намалување на правата и квалитетот на здравствените услуги на осигурените лица.

Средствата остварени од заштеди можат да се користат за унапредување на дејноста на здравствената установа.

Решавање на спорови**Член 19**

Споровите помеѓу Фондот и здравствената установа што ќе настанат во постапката на усогласување и договарање и при спроведување на договорот ги решава Арбитражна комисија.

Арбитражната комисија од став 1 на овој член е составена од три члена од кои по еден член на Фондот и здравствената установа и еден член од Министерството за здравство.

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 20**

Договорите за начинот на плаќањето склучени меѓу Фондот и здравствените установи за вршење на здравствените услуги од специјалистичко-консултативна здравствена заштита ќе се усогласат со одредбите на овој правилник најдоцна до 31.12.2003 година.

За здравствените установи кои имаат склучено договори со Фондот, до усогласувањето од став 1 на овој член, продолжува да се применува постојниот начин на плаќање.

Член 21

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивањето на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02-6338/5
24 јули 2003 година
Скопје

Претседател на
Управниот одбор на
Фондот за здравствено осигурување
на Македонија,
проф. д-р **Софија Тодорова**, с.р.

Огласен дел**ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР**

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1812/03 од 09.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051349?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за ортопедски помагала услуги со физикални процедури и акупунктура МЕДИКА АЛТЕРНАТИВА ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Б.Богдански Гуцман" бр. 6-2-8, Куманово.

Основач е Марко Спасовски од Куманово, ул. "Октомвриска Революција" бр. 15а-3/19 Куманово.

Дејности: 19.30, 33.10/2, 51.31, 51.33, 51.36, 51.38, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.44, 51.47, 51.53, 51.54, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.32, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 60.24, 93.02, 93.04, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно-трговскиот промет е Властимир Спасовски, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1812/03. (16133)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1957/2003 од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051494?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги КАЧАР ДООЕЛ увоз-извоз с.Тромеѓа - Куманово.

Основач е Љубиша Станојковиќ од с.Тромеѓа - Куманово.

Дејности: 01.21, 01.22, 01.22/1, 01.23, 01.24, 15.51, 15.61, 15.71, 15.86, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, компензациони работи, посредување, малограничен промет со Бугарија, Грција, СР Југославија и Албанија, меѓународен превоз на стоки и патници во патен сообраќај, застапување на странски лица, привремен увоз и извоз, долгорочна производствена кооперација, закуп-лизинг, работи на облагородување на стоките (преработка, доработка и обработка).

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љубиша Станојковиќ, управител, со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1957/2003. (16134)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2157/03 од 06.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051694?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за производство, трговија и услуги ИВМИ-МИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Перо Стојмановски" бр. 24.

Дејности: 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 71.10, 71.21, 71.34, 74.12, 74.13, 74.40, 74.84, 93.05, 15.81, 15.81/1, 15.81/2, 15.85, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна

трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, привремен увоз односно извоз на стоки, суровини и опрема заради доработка, производство и давање на услуги, меѓународен превоз на стока и патници, реекспорт, работи на меѓународна шпедиција, констигнациона продажба, застапување и посредување во надворешно трговски промет, туристички работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања.

За преземените обврски во правниот промет со трети лица друштвото одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Гоце Младеновски - управител со неограничени овластувања.

Основач на друштвото е Гоце Младеновски од Куманово.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2157/03. (16136)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 270/2003 од 12.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-70201-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватната здравствена организација - ординација по општа медицина ГЕРИМЕДИКАЛ, ул. "Владимир Комаров" бб Скопје.

Ординацијата е основана со Акт за основање од 12.05.2003 година, а основач е Димитар Павловски од Скопје.

Називот е Приватна здравствена организација - ординација по општа медицина ГЕРИМЕДИКАЛ, ул. "Владимир Комаров" бб, Скопје, а скратен назив ГЕРИМЕДИКАЛ.

Дејноста која ќе ја обавува е 85.12 - медицинска пракса (ординација по општа медицина).

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Директор на ординацијата е Димитар Павловски од Скопје.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 270/2003. (16137)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2443/2003 од 11.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051980?-6-09-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на ТП Книговодствено биро КЕФАЛО Владимир Атанас Настовски Тетово, ул. "М.Тито" бр. 122/7.

Основач е Владимир Атанас Настовски од Тетово, ул. "М.Тито" бр. 122/7.

Фирма: ТП Книговодствено биро КЕФАЛО Владимир Атанас Настовски.

Седиште: Тетово, ул. "М.Тито" бр. 122/7.

Дејности: 74.12, 74.14, 74.83.

За управител на ТП се одредува Владимир Настовски од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2443/2003. (16138)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2118/2003 од 11.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051655?-6-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ТП Продавница за алати и машинерија БАУ ХАУС - ПРОФИ Рахим Халим Куќи Тетово, комплекс Шипад, бб.

Основач е Рахим Куќи од Тетово, ул. "115" бр. 12.
Фирма: ТП Продавница за алати и машинерија БАУ
ХАУС Рахим Халим Куќи.

Седиште: Тетово, комплекс Шипад, бб.

Дејности: 52.46, 52.48, 52.50.

За управител на ТП се одредува Рахим Куќи од Тетово.

Трговецот поединец во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските во правниот промет со трети лица преземени во текот на работењето одговара ТП лично со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2118/2003. (16139)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2413/2003 од 05.06.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051950?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар основањето на Друштвото за трговија, производство, градежништво, проектирање и инженеринг НИКОБ-ИНЖИНИРИНГ ДОО экспорт-импорт ул. "Каирска" бр. 4, Скопје.

Дејности: 15.11, 15.12, 15.13, 15.20, 15.31, 15.32, 15.33, 15.41, 15.42, 15.43, 15.51, 15.52, 15.61, 15.62, 15.71, 15.72, 15.81, 15.82, 15.83, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.88, 15.89, 15.91, 15.92, 15.93, 15.94, 15.96, 15.97, 15.98, 16.00, 17.40, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.60, 17.71, 17.72, 18.10, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 19.10, 19.20, 19.30, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 21.22, 24.51, 24.52, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.30, 26.40, 26.51, 26.52, 26.53, 26.61, 26.62, 26.63, 26.64, 26.65, 26.66, 26.70, 26.81, 26.82, 26.82/1, 26.82/2, 28.11, 28.12, 28.30, 28.40, 28.51, 28.52, 28.61, 28.62, 28.63, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.21, 29.22, 29.23, 29.24, 29.31, 29.32, 29.40, 29.71, 29.72, 30.01, 30.02, 31.61, 31.62, 32.10, 33.10, 33.10/1, 33.20, 33.30, 34.10, 34.20, 34.30, 35.11, 35.12, 35.20, 35.41, 35.42, 35.43, 35.50, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 36.40, 36.50, 36.61, 36.62, 36.63, 37.10, 37.20, 45, 45.1, 45.11, 45.12, 45.21, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 50.10, 50.20, 50.30, 50.40, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.43, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.47, 52.48, 52.50, 55.11, 55.12, 55.21, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.32, 63.23, 63.40, 65.12/3, 70.11, 71.33, 71.34, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.60, 74.13, 74.14, 74.20, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.83, 74.84, 93.05, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во промет на стоки и услуги, застапување на странски фирми, приредување на меѓународни саеми и изложби, реекспорт, консигнација, меѓународни и сообраќајно агенциски работи, туристички услуги, шпедиција, меѓународен транспорт на стоки и патници, малограничен промет со СР Југославија, Бугарија, Албанија и Грција.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 2413/2003. (16140)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 1622/03 од 09.05.2003 година, во регистарската влошка бр. 02051159?-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар друштвото со ограничена одговорност

едно лице на Друштвото за производство, трговија и услуги ИВЕ ТРЕЈД Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бр. 25.

Фирма: Друштво за производство, трговија и услуги ИВЕ ТРЕЈД Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Куманово, ул. "Пиринска Македонија" бр. 25.

Дејности: 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.11/4, 01.12/1, 01.12/2, 01.13/1, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 15.13, 15.32, 15.33, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.85, 15.86, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.54/2, 17.72, 18.21, 18.23, 18.24, 19.30, 36.40, 45.32, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30/2, 50.40/2, 50.40/4, 50.50, 51.21, 51.23, 51.41, 51.42, 51.44, 51.45, 51.53, 51.61, 51.62, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.50, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.51, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.40, 70.31, 71.10, 74.81, 74.82, 74.83, 92.33, 92.34, 93.02, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со сите свои средства.

Управител е Томислав Величковски - со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Трег. бр. 1622/03. (16141)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 75/99 од 21.07.2003 година ги запиша промените во регистарот на Здруженија на граѓани што се води при овој суд на Здружението на родителите на деца заболени од церебрална парализа од Гевгелија.

Се менува Одлуката од 16.7.1999 година донесена од Собранието на Здружението на родители на деца заболени од церебрална парализа од Гевгелија со која лицето Цалева Ватрослава од Гевгелија е именувана за претседател на здружението и како нов претседател на здружението се запишува лицето Василка Јаневска од Гевгелија, ул. „Илија Миов“ бр. 47.

Се менува Одлуката од 16.7.1999 година донесена од Собранието на Здружението на родители на деца заболени од церебрална парализа од Гевгелија со која како овластено лице за застапување и претставување на Здружението под реден број 1 е именувана Цалева Ватрослава, ул. „Ристо Јанев“ бр. 37 од Гевгелија, па како лице овластено за претставување и застапување на здружението под реден број 1 се запишува лицето Василка Јаневска од Гевгелија, ул. „Илија Миов“ бр. 47.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 75/99.

(21318)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 9/03 од 15.07.2003 година го запиша во регистарот на здруженија на граѓани што се води при овој суд Спортското риболовно друштво „ЕЛИТА“ од Богданци.

Име на субјектот: Спортско рекреативно друштво „ЕЛИТА“ од Богданци со скратено име СРД „ЕЛИТА“ од Богданци.

Седиште на субјектот: ул. „Првوماјска“ бр. 13 во Богданци.

Цели и задачи на здружението се: унапредување на спортскиот риболов, одгледување, размножување и заштита на рибите, обезбедување на услови за унапредување на спортскиот риболов, за стопанисување и законско користење на риболовните ревири, создавање услови за спорт и рекреација на граѓаните-членови на

друштвото, поттикнување и унапредување на спортската, стопанската и научно-истражувачка дејност во спортскиот риболов, активна соработка со соодветните органи на власта во изградувањето на риболовното законодавство и риболовната политика и друго.

Лице овластено за застапување и претставување е Тодоров Бранко од Богданци со стан на ул. „Првوماјска“ бр. 13 во Богданци.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 9/03. (21319)

Основниот суд во Гевгелија со решение Зг. бр. 10/03 од 15.07.2003 година го запиша во регистарот на Здруженија на граѓани што се води при овој суд Здружението на граѓани „БИБЛИСКА ЛИГА“ од Гевгелија.

Име на субјектот: Здружение на граѓани „БИБЛИСКА ЛИГА“ од Гевгелија, со скратено име „БИБЛИСКА ЛИГА“ - Гевгелија.

Седиште на субјектот: ул. „Коле Неделковски“ бр. 14 во Гевгелија.

Цели и задачи на здружението се: популаризирање и дистрибуција на Библијата меѓу граѓаните, набавка и дистрибуција на книги, брошури, филмови, видео-касети, музика, слики и друг материјал со христијанска содржина, превод и публикување на странска литература од областа на христијанството, остварување на соработка со сите институции и поединци во земјата и во странство со кои ова здружение има заеднички интерес, организирање на предавања, семинари, советувања, трибини и други форми за едукација на граѓаните, вклучување во активностите на Меѓународната христијанска организација „Библиска лига“ од САД и др.

Лице овластено за застапување и претставување е Зоран Илиевски со стан на ул. „Коле Неделковски“ бр. 14 во Гевгелија.

Од Основниот суд во Гевгелија, Зг. бр. 10/03. (21320)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд во Гевгелија, објавува дека со решение Ст. бр. 38/03 од 08.07.2003 година е отворена стечајна постапка над стечајниот должник Друштво „КАМЕ-КОМЕРЦ“ Каме ДООЕЛ од Валандово, со седиште на ул. „Бојмија“ бр. 14 и жиро сметка бр. 41301-601-37688 при ЗПП Валандово, сега Агенција за работа со блокирани сметки, но истата не се спроведува заради немање на имот од кој би се намириле трошоците на стечајната постапка, и се заклучува.

Против ова решение дозволена е жалба во рок од 8 дена од објавувањето преку овој суд до Апелациониот суд во Скопје.

Од Основниот суд во Гевгелија. (21317)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 284/03 од 07.07.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Авто такси ТП Шкорпион Маријан Душан Аврамовски Скопје, со седиште на ул. „Волтерова“ бр. 12-б, жиро сметка бр. 300000001195852 при Комерцијална банка АД Скопје, и регистарска влошка бр. 02029409?-6-06-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје. Истата не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (21634)

Основниот суд во Штип со решение Ст. бр. 26/03 од 08.07.2003 година, констатира одлука за ликвидација на должникот АД „Поздерци“ во стечај - Пробиштип донесена на седницата на собрание на доверители. Стечајниот управник е задолжен да го претвори имотот, предметите и други имотни права во пари што претставуваат стечајна маса. Продажбата на имотот да се одвива по упатство на одборот на доверители.

Од Основниот суд во Штип. (21685)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Трег. бр. 2275/2003 од 07.08.2003 година, во регистарската влошка бр. 02020415?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар запишувањето на ликвидатор и престанок со работа на ДОО на Трговското друштво СМС ТРАДЕ Сабедин ДОО експорт-импорт Скопје ГТЦ Мавровка ламела Ц/1-4.

Се врши запишување на престанок на друштвото со Одлука од 10.06.2003 година и запишување на ликвидатор.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (21546)

Ликвидациониот управител од Скопје-Дејан Трајковски, с. Марино - Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 1168/03 објавува дека Друштвото за трговија на големо и мало, производство и услуги ФУ-ГА ДОО експорт-импорт Скопје со седиште на ул. „Сава Ковачевски“ бр. 23, Скопје, ж-ка: 300000001306238 при Комерцијална банка АД Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од три (3) месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21473)

Ликвидаторот Сабедин Салиовски од Скопје со стан на ул. „Зефљуш Марку“ бр. 14, Скопје, објавува дека Трговското друштво СМС ТРАДЕ Сабедин ДОО експорт-импорт Скопје со сметка бр. 3000000000527231 е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примероци со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (21559)

Ликвидаторот Настева Дара од Скопје, запишана во трговскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П.Трег. бр. 1727/03 од 10.06.2003 година, објавува дека Трговското друштво за финансиски и инвестициони услуги ЈНС ИНВЕСТИЦИОНИ УСЛУГИ Никола и други ДОО Скопје, ул. „Стив Наумов“ бр. 22, локал бр. 2, со сметка бр. 330000026000162 при Интернационална приватна банка АД Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21603)

Ликвидаторот Бранка Анакиева од Кочани, ул. „Киро Кикенски“ бр. 13 запишан во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип со решение П. трег. 1030/02 од 25.11.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Сталмак ДООЕЛ Кочани, ул. „210“ бр. 29, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21604)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 454/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за трго-

вија, услуги и производство СОНИКОМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, ул. „Крушевска Република“ бр. 52 со жиро сметка 20000002180142 Стопанска банка-Струмица, е во ликвидација-трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21645)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 442/03 од 26.05.2003 година, објавува дека Друштвото за угостителство, производство и трговија Манче ДООЕЛ увоз-извоз Ново Село, ул. „Јане Сандански“ бр. 31, е во ликвидација-трета објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21646)

Ликвидаторот Цеков Ацо од Струмица, ул. „Ристо Курчиев“ бр. 14/20, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П.Трег. бр. 569/03 од 30.06.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија на големо и мало увоз-извоз ЛИ-ЛИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ Струмица, ул. „11-ти Октомври“ бр. 19, е во ликвидација-прва објава.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (21647)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на нотарски акт - Договор за невладелски рачен залог од прв ред сочинет од страна на нотарот Нада Палиќ, Центар Скопје под ОДУ бр. 152/03 од 07.08.2003 година, склучен меѓу Стопанска банка АД Скопје како заложен доверител; Горѓи Казанков како должник и Друштво за трговија и услуги АУТО-ЦОММЕРЦЕ ДОО Скопје, со седиште на ул. „Мито Хаџивасилев Јасмин“ бр. 20 како заложен должник засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижен предмет патничко моторно возило, сопственост на заложниот должник, кое заложно право е заведено под единствен деловоден идентификационен број 10120030000890 од 08.08.2003 година во Централниот регистар на РМ - Регионална регистрациона канцеларија во Скопје број 1. (21636)

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа, потврден под ОДУ бр. 209/03 од 08.08.2003 година од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител Тутунска банка АД Скопје, БДС БДС 4664531, и заложните должници: Друштво за градежништво, проектирање и трговија ЕУРОИНГ, Горѓе ДООЕЛ Гевгелија, со седиште на ул. „Титоградска“ бр. 35, Гевгелија, со БДС 4263138 и Друштво за градежништво, проектирање и инженеринг МАК-ИНЖЕНЕРИНГ Трајков ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, со седиште на ул. „Панде Дуганов“ бб, Гевгелија, со БДС 5175038, засновано е заложно право од прв ред за обезбедување на побарување во износ од 130.000,00 евра, над следните предмети: за заложниот должник Друштво за градежништво, проектирање и трговија ЕУРОИНГ Горѓе ДООЕЛ Гевгелија:

деловен простор кој се наоѓа во Гевгелија, на бул. „Гевгелија“ бб, Деловен Центар, простор бр. 11, приземјесток, површина 28,41 м², сопственост врз основа на Договор за купопродажба на деловен простор заверен во Основниот суд во Гевгелија на 26.09.1996 година под ЗАВ НД бр. 293/96, како и над подвижни предмети возила: 1. товарно, КИПЕР, регистарски таблички VE-281-VD и 2. вид ТОВАРНО, КИПЕР, регистарски таблички VE-283-VD, а Друштво за градежништво, проектирање и инженеринг МАК-ИНЖЕНЕРИНГ Трајков ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија, 1. КАТЕРПИЛАР верижен (зупчест); ТИП 330 LN. сервис број ОСК00120, М-основа 89860, со длабока црпалка (лажица) 1800 мм ХАМЕРХИДРАУЛИК ГРАЈФЕР ХИДРАУЛИК. (21686)

Над подвижниот имот - деловна опрема, сопственост на Трговско друштво за производство, трговија и услуги - ЛИНЕА ТРИО ДОО Охрид, со матичен број БДС 5752493, ул. „Стив Наумов“ бр. 116, сопственост по основ на Ф-ра бр. 434-03 од 21.07.2003 година и Фара бр. 00261/03 од 17.07.2003 година е заснован невладелски регистриран залог врз подвижни предмети со Договор заверен кај нотарот Станка Горичан од Охрид, под ОДУ бр. 126/03 од 06.08.2003 година, и записник од попис на заложен предмети и опрема УЗП бр. 2618/03 од 06.08.2003 година заверен од нотарот Станка Горичан од Охрид, регистрирани во заложниот регистар под единствен деловоден идентификационен број 10320030000105, во корист на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, филијала Охрид, за обезбедување на парично побарување од 70.497,00 евра. (21687)

Врз основа на потврда (солемнизација) на Договор за залог заверен од нотарот Васил Кузмановски од Охрид под ОДУ книга II реден број 481/03 од 06.08.2003 година, склучен помеѓу Трговско друштво за производство, трговија и услуги Глигор Пљаоски „СТАРТ“ д.о.о.е.л. Охрид со седиште во нас. Св. Еразмо во Охрид како заложен доверител и „Тутунски комбинат“ АД Прилеп со седиште на ул. „Марксова“ бр. 101 Прилеп како заложен должник, засновано е заложно право-регистриран залог од прв ред врз подвижен предмет сопственост на заложниот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на ден 11.08.2003 година со деловниот број 10320030000107. (21688)

Над недвижен имот сопственост на заложниот должник-ДДНУП Скок Трејд ДОО увоз-извоз Скопје, кој се наоѓа во КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 1, влез 1, кат 01, в.м. „Лаките“, собност 004, со вкупна површина од 275 м², КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-МА, в.м. „Лаките“, собност 002, со вкупна површина од 85 м², КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 1, влез 1, кат-приземје, в.м. „Лаките“, собност 009, со вкупна површина од 7.650 м², КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 3, зграда 1, влез 1, кат-приземје, в.м. „Лаките“, собност 001, со вкупна површина од 42 м², КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 4, влез 1, кат-МА, в.м. „Лаките“, собност 004, со вкупна површина од 387 м² и КО „Росоман“, К.П. бр. 1937, дел 5, зграда 4, влез 1, кат-приземје, в.м. „Лаките“, собност 006, со вкупна површина од 745 м², заведен во Имотен лист бр. 2342 издаден од ДЗГР- Одделение за премер и катастар Кавадарци, е заснован залог-хипотека на недвижен имот од прв ред, со солемнизација на Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, кај нотарот Ристо Самарџиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 227/03 од 08.08.2003 година, во корист на заложниот доверител - Комерцијална банка а.д. Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 2.609.000 евра, кое про-

излегува од Договорот за рамковен револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право на недвижен имот од 04.08.2003 година. (21689)

Над подвижни предмети сопственост на ТДПТИО ФИОРД-ТЕХНОЛОЈИС експорт-импорт ДООЕЛ „Долина на никелот“ - Слободна економска зона, Кавадарци, кои се заведени во Централниот регистар под бр. 11420030000392, заснован е залог со солемнизација на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети, со својство на извршна исправа, кај нотарот Ристо Самарчиев од Кавадарци, под ОДУ бр. 223/03 од 07.08.2003 година, во корист на заложниот доверител - Комерцијална банка а.д. Скопје, за обезбедување на паричен износ од 316.800,00 евра, кое произлегува од Договорот за рамковен револвинг кредит - лимит врз основа на заложно право бр. 02-1640-4984. (21690)

Над недвижниот имот сопственост на Друштво за производство, трговија и услуги ДИЕМ-ГП Петар и др. ДОО увоз-извоз, Гевгелија, БДС 5052254, кој се наоѓа на К.П. 3892, дел 1, згр. 1, влез 2, ПР, 00570, Негорци, собност 002, површина 466 м², видно од Имотен лист - Лист В, број 1513 за КО Негорци, е заснован залог со Договор за залог-хипотека од прв ред, потврден под ОДУ број 208/03 од 08.08.2003, од нотарот Горѓи Николов, Гевгелија, во корист на заложниот доверител Стопанска банка АД Скопје, со БДС 4065549, за обезбедување на парично побарување од 65.000,00 евра. (21691)

Се продава недвижност: К.П. 905 на м.в. „Село“, пасиште, класа 6 во површина од 502 м², кој имот подробно е опишан во Поседовен лист 358 за КО Смилево, сопственост на Анета Јаковлевска од Битола за вкупна купопродажна цена од 30.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на претимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на претимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. „Јосиф Јосифовски“ бб, 7000 Битола. (21692)

Се објавува продажба на недвижен имот на сопственикот Кировска Станка од Скопје со стан на ул. „Коста Веселинов“ бр. 3, кој изнесува 9/24/идеален дел/од недвижноста на ул. „Коста Веселинов“ бр. 3 и 3 А објект, зграда 1, влез 1, кат 1, стан 2 трисобен во површина од 82 м²; зграда 1, влез 1, ходник и скали во површина од 57 м²; зграда 1, влез 1, подрум во површина од 85 м²; зграда 1, влез 1, приземје стан 1, трисобен во површина од 82 м²; зграда 1, влез 2, кат 2, стан 1 трисобен во површина од 82 м²; зграда 1, влез 2 ходник и скали во површина од 57 м²; зграда 1, влез 2 мансарда, стан 2 трисобен во површина од 82 м² сите на К.П. 9663 за КО Центар 1 според имотен лист бр. 11048 со право на користење на градежно изградено земјиште во вкупна површина од 440 м² на К.П. 9663 за КО Центар 1 според имотен лист бр. 11048 издаден од ДЗГР Катастар-Скопје.

Се повикуваат сосопствениците на катастарската парцела која се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губи правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Дончева, ул. „Даме Груев“ бр. 28, Скопје. (21881)

Врз основа на Договор за хипотека во форма на нотарски акт, изготвен од нотарот Матилда Бабиќ под ОДУ бр. 152/03 од 22.07.2003 година, е востановено заложно право-хипотека од прв ред во корист на хипотекарниот доверител МОЖНОСТИ ДОО Скопје, над недвижност-деловен простор во Скопје построен на К.П. 2475, зграда 1, влез 2, кат ПР стан 22Б, намена на зграда од 39 м², во КО Кисела Вода 2, видно од Имотен лист број 40578 издаден од ДЗГР-Сектор за премер и катастар Скопје под бр. 1120/15600, сопственост на хипотекарниот должник Друштво за производство, трговија и услуги БАИВА Марјан Ивчевски ДООЕЛ увоз-извоз Скопје. (21512)

Над недвижниот имот на ДПТУ „КВЕРКУС“ Сретко ДООЕЛ Гостивар кој се состои од: два стана во станбена зграда П+1+Пк. на ул. „Исаја Мажовски“ бр. 11-а, населба Хром-Скопје и тоа: стан број 5, кат-поткровје, влез I со нето станбена површина од 55.14 м², балкони лоџе 1.49 м² или вкупно 56.63 м² и подрум 7.02 x 50% = 3.51 м² се вкупно 60.14 м², опишан во Соинвеститорска спогодба-договор склучен помеѓу ДПТУ „КВЕРКУС“ Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштво за градежништво „Новоградба“ Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1, реден број 30/03 од 31.01.2003 година, стан во станбена зграда П+1+Пк. на ул. „Исаја Мажовски“ бр. 11-а населба Хром-Скопје и тоа стан 2, кат I, влез I, со нето станбена површина од 53.04 м², балкони лоџе 1.25 м² или вкупно 54.29 м² и подрум 8.25x50% = 4.12 м² се вкупно 58.41 м², опишани во Соинвеститорска спогодба-договор склучен помеѓу ДПТУ „КВЕРКУС“ Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштво за градежништво „Новоградба“ Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1, реден број 29/03 од 31.01.2003 година; гаража во населба Хром-Скопје на ул. „Исаја Мажовски“ бр. 44, станбена зграда П+4+Пк., гаража бр. 21 и 22, површина 30.00 м², опишани по Договор за купопродажба склучен помеѓу ДПТУ „КВЕРКУС“ Сретко ДООЕЛ од Гостивар и Друштво за градежништво „Новоградба“ Владимир и други ДОО од Скопје, потврден од нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје под ОДУ Книга 1 реден број 31/03 од 31.01.2003 година, е заснован залог со Договор број ОДУ 208/03 заверен кај нотарот Ристо Папазов од Горче Петров-Скопје, во корист на доверителот Тетовска банка а.д.-Тетово за обезбедување на парично побарување во износ од 40.000 евра. (21541)

Над подвижниот имот сопственост на АД СТРУМИЧКО ПОЛЕ с. Василево, Василево, кој се состои од: идно производство на вински сорти грозје од родот во 2003 година посадено на површина од 422 ха од лозовите насади од следните економски единици: „Мездра“, „Метла“, „Магалиново“, „Шапкар“, „Ташли Баир“ и „Каба Топрак“, на катастарски парцели, опишани во Поседовен лист број 251 за КО с. Добрешинци заверен под број 1217-01/1811 од 29.07.2003 година, Поседовен лист број 236 за КО с. Чанаклија заверен под број 1217-01/1811 од 25.07.2003 година Поседовен лист број 465 за КО с. Градашорци, заверен под број 1217-01/1811 од 29.07.2003 година, Поседовен лист број 171 за КО с. Нова Маала заверен под број 1217-01/1811, Поседовен лист број 543 за КО с. Василево заверен под број 1217-01/1811 од 29.07.2003 година, сите издадени од ДЗГР-Одделние за предмет и катастар-Струмица, е заснован залог со Договор за засновање на залог врз идни подвижни предмети од нотарот Соња Божиночева од Струмица под ОДУ бр. 148/03 од 07.08.2003 година, за обезбедување на парично побарување во износ од 10.000.000,00 денари. (21544)

Се продава нива на К.П. 1718, план 005, скица 020 во м.в. „Салиште“, катастарска класа 4 во површина од 3058 м² заведена во Имотен лист бр. 30 за КО Дреново издаден од ДЗГР-Одделение за премер и катастар Кавадарци, сопственост на Здравевска Камче Марија од Кавадарци, бул. „Македонија“ бр. 36/3-13 за купопродажна цена од 25.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за достава до нотарот Нушка Стојаноска, ул. „ЈНА“ бр. 45, Кавадарци. (21542)

Се продава земјоделско земјиште во Катастарска општина Криволак: парцела број 565/7 во м.в. „Гора“ овошна градина со површина од 3633 м² во Катастарска општина Криволак, сопственост на Јованов Бранко од Неготино, ул. „Горги Димитров“ бр. 8. Цена на продажба 48.850,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се доставуваат до нотарот Бинов Гело од Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 138. (21543)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. бр. 673, м.в. „Белик“, нива кл. 5, површина 1212 м², К.П. бр. 673, м.в. „Гуфка“, нива кл. 4, површина 1320 м², К.П. бр. 1441, м.в. „Трска“, нива кл. 3, површина 3137 м² заведено во И.Л. 94 за КО Алданци, сопственост на Мемеди Камиш од с. Алданци-Крушево, по цена од 50.000,00 денари.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Соња Грца од Крушево, ул. „Илинденска“ бб. (21545)

На 01.08.2003 година, засновано е заложно право хипотека од втор ред, на недвижен имот деловни објекти, сопственост на ИНТЕРНА ДООЕЛ Скопје, во корист на заложниот доверител Дахленбург Љубица од Берлин-Германија Хилдбургхаусер стр. 126, заради обезбедување на побарување во висина на 1.500.000,00 ЕУР во денарска противвредност според средниот курс на НБМ на денот на плаќањето.

Заложното право од втор ред е засновано на недвижен имот-деловни објекти во вкупна површина од 6338 м² со право на користење на градежно изградено земјиште во вкупна површина од 22695 м², опишани во Имотен лист број 15222 на КО Центар 2, како КП бр. 2617/2, 2617/3, 2617/4, 2617/5 на КО Центар 2, на кои парцели е лоциран и недвижниот имот на друштвото - деловни објекти со намена под шифра 00514. (21561)

На 05.08.2003 година, засновано е заложно право хипотека од трет ред, на недвижен имот деловни објекти, сопственост на ИНТЕРНА ДООЕЛ Скопје, во корист на заложниот доверител Манојил Јаковлески од с. Зубовце-Гостивар заради обезбедување на побарување во висина на 3.000.000,00 денари.

Заложното право од трет ред е засновано на недвижен имот-деловни објекти во вкупна површина од 6338 м² со право на користење на градежно изградено земјиште во вкупна површина од 22695 м², опишани во Имотен лист број 15222 на КО Центар 2, како КП бр. 2617/2, 2617/3, 2617/4, 2617/5 на КО Центар 2, на кои парцели е лоциран и недвижниот имот на друштвото - деловни објекти со намена под шифра 00514. (21562)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1241340 издаден од СВР Тетово на име Злате Ристоски, с. Лешок, Тетово. (21987)

Пасош бр. 406534 издаден од СВР Гостивар на име Ибраими Јетмир, ул. "Белградска" бр. 14, Гостивар. (21466)

Пасош бр. 0541768 издаден од СВР Скопје на име Милчо Велески, ул. "Алекса Демниевски" бр. 21/8, Скопје. (21468)

Пасош бр. 1222854 издаден од СВР Гостивар на име Балиу Гајур, ул. "ЈНА" бр. 202, Гостивар. (21469)

Пасош бр. 301795 издаден од СВР Гостивар на име Адеми Шехап, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар. (21470)

Пасош бр. 1481531 издаден од СВР Гостивар на име Адеми Едо, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар. (21471)

Пасош бр. 878966 издаден од СВР Гостивар на име Фатбарда Адеми, ул. "Томо Шумски" бр. 4, Гостивар. (21472)

Пасош бр. 1665550 издаден од СВР Скопје на име Самаков Скендер, ул. "Севастополска" бр. 47, Скопје. (21497)

Пасош бр. 0388376 издаден од СВР Скопје на име Али Марина, ул. "376" бр. 89-а, Скопје. (21499)

Пасош бр. 1123289 издаден од СВР Скопје на име Ристески Ристе, ул. "Демир Трајко" бр.34, Скопје. (21500)

Пасош бр. 1783876 издаден од СВР Велес на име Сашко Стојанов, ул. "Андон Шурков" бр. 29-1/3, Велес. (21501)

Пасош бр. 146627 издаден од СВР Тетово на име Рустеми Садри, ул. "Димо Гавроски Кара" бр. 3, Тетово. (21507)

Пасош бр. 1636665 издаден од СВР Тетово на име Ибадете Абдији, с. Жеровјане, Тетово. (21508)

Пасош бр. 793561 издаден од СВР Скопје на име Пановска Марика, ул. "Волгоградска" бр. 3/32, Скопје. (21510)

Пасош бр. 1170437 издаден од СВР Скопје на име Иљјаса Шакири, с. Арачиново, Скопје. (21537)

Пасош бр. 1823077 издаден од СВР Тетово на име Ајрис Абди, с. Седларево, Тетово. (21538)

Пасош бр. 0738766 издаден од СВР Тетово на име Имер Ислами, с. М. Речица, Тетово. (17167)

Пасош бр. 1238910 издаден на име Акимовски Зоран, ул. "Јорго Османот" бр. 14/1, Битола. (20823)

Пасош бр. 841957 издаден од СВР Скопје на име Илиќ Љубица, бул. "Јане Сандански" бр. 76/32, Скопје. (21557)

Пасош бр. 841958 издаден од СВР Скопје на име Илиќ Милорад, бул. "Јане Сандански" бр. 76/32, Скопје. (21558)

Пасош бр. 1514392 издаден од СВР Скопје на име Хашин Растодер, ул. "3" бр. 4 с.Љубин, Скопје. (21560)

Пасош бр. 1729909 издаден од СВР Тетово на име Мамути Јасир, с. Г. Речица, Тетово. (21563)

Пасош бр. 1271990 издаден од СВР Скопје на име Сејфулов Џавит, ул. "Плачковица" бр. 14, Скопје. (21565)

Пасош бр. 1243041 издаден од СВР Куманово на име Груевски Роберт, ул. "Васко Карангелевски" бр. 43, Куманово. (21581)

Пасош бр. 1657446 издаден на име Браимоска Шевилег, с. Дебреште, Прилеп. (21587)

Пасош бр. 396893 издаден на име Азески Ацо, Охрид. (21588)

Пасош бр. 1385543 издаден на име Владо Златанов, ул. "1 Мај" бр. 140, Кочани. (21590)

Пасош бр. 1241156 издаден на име Јусин Османов, ул. "Радански пат" бр. 197, Штип. (21591)

- Пасош бр. 0712537 издаден на име Митринов Стоица, Пехчево. (21593)
- Пасош бр. 122292 издаден на име Стојанов Јанко, с. Мокрино 207, Струмица. (21594)
- Пасош бр. 122294 издаден на име Стојанова Мира, с. Мокрино 207, Струмица. (21595)
- Пасош бр. 1181216 издаден од СВР Тетово на име Идризи Кемал, с. Милетино, Тетово. (21596)
- Пасош бр. 1809962 издаден од СВР Скопје на име Сулимани Маир, ул. "Рифат Бурцевик" бр. 101, Скопје. (21598)
- Пасош бр. 1653352 издаден од СВР Куманово на име Авдиљи Ндерим, с. Ваксинце, Куманово. (21599)
- Пасош бр. 329993 издаден на име Бошковска Ката, ул. "Петар Поп Арсов" 13а, Скопје. (21601)
- Пасош бр. 1517438 издаден на име Зариф Сулејмани, с. Бузалково, Велес. (21602)
- Пасош бр. 1172019 издаден од СВР Скопје на име Сашо Блажевски, бул. "АСНОМ" 18-2/8, Скопје. (21605)
- Пасош бр. 1701596 издаден на име Стоиловски Гоце ул. "М.М. Брицо" бр. 18/3, Мак. Каменица. (21453)
- Пасош бр. 1716774 издаден на име Георгиева Вања ул. "В. П. Јорданова" бр. 96, Штип. (18200)
- Пасош бр. 1298008 издаден на име Тања Стаменковска, ул. "Никола Карев" бр. 88, Гевгелија. (20826)
- Пасош бр. 719778 издаден од СВР Скопје на име Шипинкоски Богоја, ул. "Антон Попов" бр. 88, Скопје. (21625)
- Пасош бр. 1357071 издаден од СВР Скопје на име Ферук Нуиши, с. Грчец, Скопје. (21626)
- Пасош бр. 1376055 издаден од СВР Скопје на име Александар Антониќ, бул. "Партизански одреди" бр. 85-1/10, Скопје. (21627)
- Пасош бр. 1397633 издаден од СВР Скопје на име Јонузи Селим, ул. "Маршал Тито" бр. 1/3 Сарај, Скопје. (21630)
- Пасош бр. 1397637 издаден од СВР Скопје на име Јонузи Магбуле, ул. "Маршал Тито" бр. 1/3 Сарај, Скопје. (21631)
- Пасош бр. 535623 издаден од СВР Скопје на име Мехо Календер, с. Средно Коњаре, Скопје. (21633)
- Пасош бр. 1678804 издаден од СВР Скопје на име Ракип Агуши, с. Грчец бб, Скопје. (21635)
- Пасош бр. 1129524 издаден од СВР Скопје на име Шеваљ Реџеми, с. Буковиќ, Скопје. (21638)
- Пасош бр. 0568055 издаден од СВР Неготино на име Маренчо Годорчев, с. Долни Дисан, Неготино. (21639)
- Пасош бр. 1375021 издаден од СВР Куманово на име Демири Реџеми, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино. (21640)
- Пасош бр. 1375020 издаден од СВР Куманово на име Селмани Зејнеп, ул. "Нада Димиќ" бр. 5, Неготино. (21641)
- Пасош бр. 1234383 издаден од СВР Скопје на име Зенетије Јајковска, с. Арачиново, Скопје. (21642)
- Пасош објавен во "Сл. весник на РМ" бр. 72/2002 бр. 1597838 на име Митревска Вера, ул. "Васко Карангелевски" бр. 27/36, Скопје се сторнира. (21643)
- Пасош бр. 1448177 издаден од СВР Скопје на име Селетин Алија, с. Арачиново, Скопје. (21658)
- Пасош бр. 139253 издаден на име Имери Шефик, Кичево. (21660)
- Пасош бр. 525232 издаден на име Стефановска Татјана, ул. "Дејан Војвода" 2/28, Охрид. (21661)
- Пасош бр. 439611 издаден на име Стефановски Трајче, ул. "Дејан Војвода" бр. 2/28, Охрид. (21662)
- Пасош бр. 0202343 издаден на име Митревска Гера, ул. "Марш ал Тито" бр. 119, Делчево. (21663)
- Пасош бр. 1826665 издаден на име Шајноски Чедомир, Кеј "8 Ноември" 26, Струга. (21664)
- Пасош бр. 1826664 издаден на име Шајноска Серафинка, Кеј "8 Ноември" бр. 26, Струга. (21665)
- Пасош бр. 1341706 издаден од СВР Тетово на име Амир Абазии, ул. "Борче Кочоски" бр. 85, Тетово. (21667)
- Пасош бр. 1169489 издаден на име Пантелашоски Радован, Струга. (21668)
- Пасош бр. 1221674 издаден на име Велиоски Исеин, Струга. (21670)
- Пасош бр. 1251765 издаден на име Валмир Леши, ул. "22 Декември", Дебар. (21671)
- Пасош бр. 146036 издаден на име Абазоски Сабаир, с. Отишани, Дебар. (21674)
- Пасош бр. 1297752 издаден на име Имери Рамадан, ул. "Ц. Уштеленца" 83, Дебар. (21676)
- Пасош бр. 1808384 издаден од СВР Скопје на име Мазлами Пајазит, с. Рашче, Скопје. (21680)
- Пасош бр. 1179206 издаден на име Фиќири Исени, Дебар. (21681)
- Пасош бр. 1854449 издаден од СВР Скопје на име Фера Бајруш, ул. "Шуто Оризари" бр. 37/34а, Скопје. (21683)
- Пасош бр. 1618730 издаден од СВР Гостивар на име Јусуфи Ецевит, ул. "Димитар Влахов" бр. 1/3, Гостивар. (21695)
- Пасош бр. 1422356 издаден од СВР Скопје на име Зејнули Бесим, ул. "Алија Авдовиќ" бр. 14/24, Скопје. (21703)
- Пасош бр. 1062546 издаден од СВР Гостивар на име Абдулаи Ибрахим, с. Неготино, Гостивар. (21708)
- Пасош бр. 1645328 издаден од СВР Скопје на име Исмаиљи Реџеми, ул. "18" бр. 39 с. Арачиново, Скопје. (21712)
- Пасош бр. 1766614 издаден од СВР Скопје на име Мемети Аднан, с. Огњанци, Скопје. (21713)
- Пасош бр. 1662634 издаден на име Шабани Агим, бул. "Македонско Косовска бригада" 3/67, Скопје. (21715)
- Пасош бр. 1417350 издаден на име Садри Ибиши, ул. "Браќа Реџепагиќ" бр. 63, Скопје. (21716)
- Пасош бр. 0231361 издаден на име Бунјамин Реџеми, с. Врапчиште, Гостивар. (21717)
- Пасош бр. 1177380 издаден на име Реџеми Фатон, ул. "Маршал Тито" бр. 76 с. Сарај, Скопје. (21719)
- Пасош бр. 787457 издаден од СВР Скопје на име Исмаиљи Ајше, с. Никиштани бб, Скопје. (21730)
- Пасош бр. 1264134 издаден на име Сулејмани Насер, с. Падалиште, Гостивар. (21757)
- Пасош бр. 136126 издаден на име Фидани Фејсал, Гостивар. (21760)
- Пасош бр. 0914399 издаден на име Сипковски Трајан, ул. "Борис Стрезов" бр. 5а, Битола. (21761)
- Пасош бр. 1201220 издаден на име Стоиленов Дејан, с. Истибања, Веница. (21762)
- Пасош бр. 1412413 издаден на име Маловска Зекија, с. Косоврасти, Дебар. (21763)
- Пасош бр. 1201917 издаден на име Исмаили Ермира, с. Шум, Струга. (21764)
- Пасош бр. 1740956 издаден на име Мустафов Елвис, ул. "Бошко Буха" бр. 42, Струмица. (21765)
- Пасош бр. 1184301 издаден од СВР Скопје на име Стоилковски Сашо, ул. "1010" бр. 9 - Козле, Скопје. (21771)
- Пасош бр. 1029636 издаден од СВР Скопје на име Светлана Кочмановска Петреска, ул. "Михаил Чахов" бр. 4/2-11, Скопје. (21773)
- Пасош бр. 1833041 издаден од СВР Скопје на име Јотовски Зоран, бул. "АСНОМ" бр. 30-2/8, Скопје. (21774)
- Пасош бр. 1681183 издаден од СВР Скопје на име Томислав Јотовски, бул. "АСНОМ" бр. 30, Скопје. (21775)
- Пасош бр. 1172294 издаден од СВР Скопје на име Демировски Елизон, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Скопје. (21776)
- Пасош бр. 1172406 издаден од СВР Скопје на име Демировски Кемал, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Скопје. (21777)
- Пасош бр. 1675240 издаден од СВР Скопје на име Демировска Батуша, ул. "Вашингтонска" бр. 23-б, Скопје. (21778)
- Пасош бр. 1482489 издаден од СВР Тетово на име Адем Османи, с. Радиовце, Тетово. (21781)
- Пасош бр. 1522441 издаден од СВР Скопје на име Фуат Авдији, ул. "Браќа Реџепагиќ" Скопје. (21784)
- Пасош бр. 1535099 издаден од СВР Скопје на име Дојчиновски Лазо, ул. "Цветан Димов" бр. 155/2-28, Скопје. (21785)

- Пасош бр. 720766 издаден од СВР Скопје на име Мусли Паљоја, ул. "Чаирска" бр. 99, Скопје. (21789)
- Пасош бр. 1348357 издаден од СВР Гостивар на име Невзат Зејнуни, с. Речане, Гостивар. (21791)
- Пасош бр. 1031034 издаден од СВР Скопје на име Садија Садик, ул. "Методија Митевски" бр. 1-6/9, Скопје. (21793)
- Пасош бр. 1279200 издаден на име Мухамед Авдули, ул. "Методија Митевски" 1/5/9, Скопје. (21819)
- Пасош бр. 1488661 издаден на име Велиу Фето, с. Ба-чишта, Охрид. (21820)
- Пасош бр. 1794533 издаден на име Сејдали Сание, с. Прстен, Валандово. (21829)
- Пасош бр. 407481 издаден на име Лика Изет, ул. "М. Рајчевиќ" бр. 16, Тетово. (21831)
- Пасош бр. 1277548 издаден на име Хавзи Исени, с. Рогле, Тетово. (21832)
- Пасош бр. 1666256 издаден на име Захаријева Вио-лета, с. Истибања, Веница. (21833)
- Пасош бр. 0653337 издаден на име Петра Блажевска, н. "Младина" 7, Кавадарци. (21834)
- Пасош бр. 1856552 издаден на име Рамаданоски Се-дат, с. Подгорци, Струга. (21835)
- Пасош бр. 1492671 издаден на име Лена Гранит, С-труга. (21836)
- Пасош бр. 1153042 издаден на име Шпатим Буна-рциу, ул. "Павле Џиковски" бр. 10, Дебар. (21839)
- Пасош бр. 1790296 издаден на име Енцелуше Буна-рциу, ул. "Павле Џиковски" бр. 10, Дебар. (21840)
- Пасош бр. 1665182 издаден од СВР Скопје на име Арсим Арифи, бул. "Македонско Косовска Бригада" бр. 44/5а, Скопје. (21846)
- Пасош бр. 1020268 издаден од СВР Скопје на име Вучковски Тихомир, бул. "Јане Сандански" бр. 111-1/2, Скопје. (21849)
- Пасош бр. 0131092 издаден од СВР Скопје на име Тихомир Кондев, ул. "Орце Николв" бр. 122-4, Скопје. (21851)
- Пасош бр. 1170711 издаден од СВР Скопје на име Рахман Баирамовски, с. Грушино, Скопје. (21867)
- Пасош бр. 399634 издаден на име Ибраим Билбило-ски, ул. "Прилепска" бр. 83, Кичево. (21869)
- Пасош бр. 1797352 издаден на име Раде Сенат, с. Де-ебреште, Прилеп. (21871)
- Пасош бр. 1169617 издаден на име Насуфи Бардул, с. Велешта, Струга. (21872)
- Пасош бр. 1660591 издаден на име Џила Урим, Ох-рид. (21873)
- Пасош бр. 1169450 издаден на име Реџеп Лејла, ул. "7 Ноември" бр. 143, Охрид. (21874)
- Пасош бр. 1114580 издаден од СВР Скопје на име Ба-ајрами Реџеп, с. Раовиќ, Скопје. (21875)
- Пасош бр. 1051337 издаден на име Петровска Мар-ика, бул. "Маршал Тито" бр. 5/1/5, Струмица. (21896)
- Пасош бр. 1263299 издаден на име Демир Ајдари, с. Франгово, Струга. (21879)
- Пасош бр. 991640 издаден од СВР Скопје на име Зе-хиде Демири, ул. "Христофор Жефаровиќ" 7/17, Скопје. (21880)
- Пасош бр. 1188061 издаден од СВР Тетово на име Ба-јрами Емине, с. Челопек, Тетово. (21884)
- Пасош бр. 1028557 издаден на име Балдазаров Симе-он, ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани. (21892)
- Пасош бр. 1210188 издаден на име Балдазаров Але-ксандар, ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани. (21893)
- Пасош бр. 1147263 издаден на име Балдазарова Сика, ул. "Јане Сандански" бр. 8, Кочани. (21894)
- Пасош бр. 1560291 издаден на име Селими Гани, с. Форино, Гостивар. (21895)
- Пасош бр. 685664 издаден на име Јакимовска Весна, ул. "Антон Попов" бр. 36, Скопје. (21906)
- Пасош бр. 1350395 издаден на име Јашари Исни, с. Чегране, Гостивар. (21915)
- Пасош бр. 1232044 издаден на име Авдули Нуредин, с. Арачиново, Скопје. (21919)
- Пасош бр. 1382819 издаден на име Јовановски Тони, ул. "Максим Горки" бр. 45, Струмица. (21877)
- Пасош бр. 1425770 издаден на име Донев Марјан, с. Градошорци 35, Струмица. (21878)
- Пасош бр. 1265586 издаден на име Спасовски Борче с. Ранковци, Крива Паланка. (21879)
- Пасош бр. 172892 издаден на име Митрески Сашо Охрид. (21880)
- Пасош бр. 75340 издаден на име Шекеровиќ Олгица ул. "Галичица" бр. 44/23, Охрид. (21881)
- Пасош бр. 100836 издаден на име Шако Весна ул. "К-иро Крстев" бр. 1, Кавадарци. (21882)
- Пасош бр. 1335461 издаден на име Адамов Крсте с. Вељуса бр. 52, Струмица. (21883)
- Пасош бр. 1360522 издаден на име Петреска Марина, ул. 15 Корпус бр. 14, Охрид. (19475)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Димов-ски Никола, Скопје. (21467)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Ратко Ма-џевски, Скопје. (21498)
- Работна книшка издадена на име Владо Илиевски, Куманово. (21509)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Горан Велковски, Скопје. (21511)
- Работна книшка издадена на име Шаќири Ружди, Куманово. (21515)
- Работна книшка издадена на име Ристов Ристо, Гев-гелија. (21516)
- Работна книшка издадена на име Алимоски Алип Струга. (21518)
- Работна книшка издадена на име Реџепоски Омер Мак. Брод. (21522)
- Работна книшка издадена на име Вела Маџоска, Мак. Брод. (21523)
- Работна книшка издадена на име Аце Стојкоски, Мак. Брод. (21524)
- Работна книшка издадена на име Златко Стојчески, Мак. Брод. (21525)
- Работна книшка издадена на име Снежана Толеска, Мак. Брод. (21526)
- Работна книшка издадена на име Валентина Сина-диноска, Мак. Брод. (21527)
- Работна книшка издадена на име Рацко Златески, Мак. Брод. (21528)
- Работна книшка издадена на име Драган Арсоски, Мак. Брод. (21529)
- Работна книшка издадена на име Бујар Фазлију, Те-тово. (21530)
- Работна книшка издадена на име Жанета Миленков-ска, Битола. (21566)
- Работна книшка издадена на име Бајрушка Меди-нова, Битола. (21567)
- Работна книшка издадена на име Сулејмани Сеадин, Дебар. (21568)
- Работна книшка издадена на име Салахи Џезаире, Куманово. (21569)
- Работна книшка издадена на име Сулимани Невзад, Куманово. (21570)
- Работна книшка издадена на име Емини Лулзие, Охрид. (21575)
- Работна книшка издадена на име Димоска Билјана, Охрид. (21576)
- Работна книшка издадена на име Ническа Ленче, Охрид. (21577)
- Работна книшка издадена на име Јадранка Милади-новска, Крива Паланка. (21578)
- Работна книшка издадена на име Васко Стоиловски, Мак. Брод. (21580)
- Работна книшка издадена на име Кучиевски Горги, Кочани. (21583)
- Работна книшка издадена на име Давчев Горанчо, Велес. (21584)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Белинска Јорданка, Скопје. (21597)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Цвет-ковски Киро, Скопје. (21629)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Хикмете Асановска, Скопје. (21632)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Меччи Гани, Скопје. (21637)

- Работна книшка издадена на име Шојлеска Марина, Ресен. (21648)
- Работна книшка издадена на име Младеноска Митра, Тетово. (21651)
- Работна книшка издадена на име Трајанов Зоранчо, Штип. (21654)
- Работна книшка издадена на име Рошкоска Весна, Прилеп. (21657)
- Работна книшка бр. 05477 издадена на име Павлоски Никола, Битола. (21659)
- Работна книшка издадена на име Мурати Гулевере, Струга. (21724)
- Работна книшка издадена на име Петрески Димко, Прилеп. (21727)
- Работна книшка издадена на име Валентина Тодорова, Свети Николе. (21744)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Макаровска Ленче, Скопје. (21767)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Оливера Пројчевска, Скопје. (21782)
- Работна книшка издадена на име Петкова Трајанка, Св. Николе. (21786)
- Работна книшка издадена на име Фејза Друтан, Кичево. (21790)
- Работна книшка издадена на име Максимов Зоки, с. Јаќимово, Винаца. (21796)
- Работна книшка издадена на име Стоилковски Трајанче, с. Горобинци, Св. Николе. (21797)
- Работна книшка издадена на име Стоилковски Тодорче, с. Горобинци, Св. Николе. (21798)
- Работна книшка издадена на име Емилија Балабанова, Штип. (21799)
- Работна книшка издадена на име Шарац Весна, Неготино. (21801)
- Работна книшка издадена на име Цавид Сабри, Охрид. (21823)
- Работна книшка издадена на име Стефаноски Благој, с. Будинарци, Берово. (21824)
- Работна книшка издадена на име Ефтимова Ленка, Кочани. (21827)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Стојановска Силвана, Скопје. (21852)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Бесим Ферат, Скопје. (21853)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Веби Сума, Скопје. (21854)
- Работна книшка издадена на име Алити Нејази, с. Опае, Куманово. (21858)
- Работна книшка издадена на име Макаровски Васил, Гевгелија. (21859)
- Работна книшка издадена на име Вренези Теута, с. Велешта, Струга. (21860)
- Работна книшка издадена на име Горан Радојев, Штип. (21862)
- Работна книшка издадена на име Илиов Ангел, Радовиш. (21863)
- Работна книшка издадена од Скопје на име Таневска Јелена, Скопје. (21865)
- Воена книшка издадена на име Трајков Андон Миле, Гевгелија. (21748)
- Воена книшка издадена на име Нешкоски Петре, с. Врбјани, Прилеп. (21754)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Даниловски Зоран, Скопје. (21779)
- Воена книшка издадена од Скопје на име Ешреф Цури, Скопје. (21783)
- Чекови од тековна сметка бр. 0003747454 чек бр. 0010005908053 и 0010005908054 издадени од Комерцијална банка на име Кировски Атанас, Скопје. (21555)
- Чекови од тековна сметка бр. 0009115476 чек бр. 0010005868448 и 0010005868449 и 0010005868450 издадени од Комерцијална банка на име Кировска Вера, Скопје. (21556)
- Чекови од тековна сметка бр. 14954456 од чек бр. 002001335886 до бр. 0002001335889 издадени од Комерцијална банка на име Александар Аргировски Скопје. (21586)
- Чекови од тековна сметка бр. 02382668 чек бр. 001005866880 и 0010005866881 издадени од Комерцијална банка на име Полизов Љупчо, Скопје. (21506)
- Чекови од тековна сметка бр. 11031127 чек бр. 000-1006051159 и 0001006051160 издадени од Комерцијална банка на име Бојоски Зоре, Скопје. (21539)
- Чекови од тековна сметка бр. 05594815 чек бр. 0030-005704898 и 0030005704895 и 0030005704894 издадени од Комерцијална банка на име Мемедовски Шерафедин, Скопје. (21693)
- Чекови од тековна сметка бр. 07141740 од чек бр. 003006806232 до бр. 0003006806240 издадени од Комерцијална банка на име Караџински Александар, Скопје. (21710)
- Чекови од тековна сметка бр. 02519753 чек бр. 0002-001361467 и 0002001361468 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Јаневска Драгица, Скопје. (21718)
- Чекови од тековна сметка бр. 10113154 чек бр. 000-6001048885 и 0006001048886 издадени од Комерцијална банка на име Колева Трајанка, Скопје. (21738)
- Чекови од тековна сметка бр. 15406-74 од чек бр. 00-00003963963 до бр. 0000003963966 издадени од Комерцијално инвестициона банка АД Куманово на име Лилјана Георгиевска, Кумново. (21766)
- Чекови од тековна сметка бр. 14824746 од чек бр. 00-03006762611 до бр. 0003006762614 и од бр. 0003006-793565 до чек бр. 0003006793576 издадени од Комерцијална банка на име Ацевски Стојан, Скопје. (21772)
- Чековна картичка бр. 167359-51 издадена на име Предраг Маџовски, Штип. (21585)
- Чековна картичка бр. 361189 издадена од Комерцијална банка АД Скопје-филијала Охрид на име Лозаноски Ристо, Струга. (21721)
- Чековна картичка бр. 00240/04 издадена од Тутунска банка АД Скопје на име Стоева Катерина, Скопје. (21821)
- Чекови од тековна сметка бр. 00060886 од бр. 50576 до бр. 50585 издаден од Инвест банка на име Влатко Костадинов, Скопје. (21850)
- Даночна картичка бр. 4030999358757 издадена од У.Ј.П. на име К.Ф.Т.КОНЗУМ ФУД ТРЕИД, Скопје. (21644)
- Даночна картичка издадена на име Асториа дооел, Скопје. (21838)
- Даночна картичка издадена на име Кралевски Стојанче, Куманово. (21870)
- Даночна картичка издадена на име А - Г ПРОЕКТ, Гостивар. (21937)
- Свидетелство од 3 година издадено на име Љуши Мурат, Гостивар. (21513)
- Свидетелство издадено на име Андонов Стевчо, Кочани. (21520)
- Свидетелство за 1 година издадено на име Стојаноски Александар, Прилеп. (21521)
- Свидетелства за 1 и 2 год. издадени од МУЦ Гоце Делчев на име Стојановски Марјан, Скопје. (21564)
- Свидетелства за 5, 6, 7 и 8 одделение издадени на име Синани Цемаледин, Гостивар. (21571)
- Свидетелства издадени на име Демири Шатку, Гостивар. (21572)
- Свидетелство за 3 година издадено на име Гурков Златко, Прилеп. (21574)
- Свидетелство за 6 одделение издадено на име Велковска Јагода, Кочани. (21582)
- Свидетелство за 8 одделение издадено на име Бајрами Емрије, Неготино. (21649)
- Свидетелство за 8 одделение издадено на име Накоска Маргарета, Неготино. (21652)
- Свидетелство издадено на име Зибла Агрон, Струга. (21722)
- Свидетелство издадено на име Трпеска Марија, Тетово. (21725)
- Свидетелство за 4 година издадено на име Гоцев Јоце, с. Зрновци, Кочани. (21728)
- Свидетелство за 4 година издадено на име Ефтимов Лазо, с. Зрновци, Кочани. (21729)
- Свидетелство за 4 година издадено на име Драги Димитров, с. Зрновци, Кочани. (21742)
- Свидетелство за учебна 1980/81 година издадено на име Пепелашев Гоко, Велес. (21749)
- Свидетелство издадено на име Касиноска Ленка, Прилеп. (21751)

Свидетелство за 8 одделение издадено на име Кочоска Соња, Прилеп. (21752)
 Свидетелство издадено на име Илбер Далипи, Охрид. (21794)
 Свидетелство издадено на име Ристов Ристе, Гевгелија. (21800)
 Свидетелство за 2 година издадено на име Думбалоски Дарко, Прилеп. (21804)
 Свидетелство с. Велешта за 8 одделение издадено на име Емине Берат Речи, Струга. (21805)
 Свидетелство за 8 одделение издадено на име Уран Каба, с. Велешта, Струга. (21806)
 Свидетелство за 8 одделение издадено на име Теки Латиф Истрефи, Струга. (21822)
 Свидетелства за 1, 2, 3, и 4 година издадени на име Костевска Христина, с. Русиново, Берово. (21825)
 Свидетелства од 1 до 4 година издадени на име Сузана Николовска, Штип. (21828)
 Свидетелство за 8 одделение издадено на име Насер Рушители, Куманово. (21856)
 Свидетелство за 5 одделение издаден на име Јашароска Дениза, Прилеп. (21864)
 Свидетелство за 4 одделение издадено на име Стојковски Симо, Мак. Каменица. (21942)
 Свидетелство за 4 одделение издадено на име Стојковски Митко, Мак. Каменица. (21943)
 Диплома издадена на име Лозанкоски Даме, Струга. (21514)
 Диплома за завршено средно гимназиско образование издадено од ДУСО "Орце Николов" на име Александра Јашар Миклавич, Скопје (21517)
 Диплома издадена на име Демири Шатку, Гостивар. (21573)
 Диплома издадена на име Панев Ангел Љупчо, Штип. (21628)
 Диплома издадена на име Велкова Јагода, Кочани (21650)
 Диплома издадена на име Божидар Веселиновски, Кочани. (21653)
 Диплома издадена на име Драганова Валентина, Велес. (21655)
 Диплома за завршен 4 степен издадена од Медицинско училиште на име Сузана Марку, Гостивар. (21723)
 Диплома издадена на име Русу Валентин, Гостивар. (21792)
 Диплома за средно образование издадена на име Сиџадинова Душанка, Делчево. (21795)
 Диплома издадена на име Кулески Александар, Прилеп. (21802)
 Диплома издадена на име Костевска Христина, с. Русиново, Берово. (21826)
 Диплома за завршен трет степен издаден од УЦСО Димитар Влахов на име Стојанова Силвана, Скопје. (21848)
 Диплома издадена на име Ефтимов Лазо, с. Зрновци, Кочани. (21861)
 Диплома за завршен трет степен издадена од ДУЦ Лазар Танев на име Таневска Јелена, Скопје. (21866)
 Диплома издадена на име Чадамовски Петар, Прилеп. (21868)
 Ученичка книшка издадена на име Сашко Трајчевски, Крива Паланка. (21579)
 Ученичка книшка издадена на име Тасеска Емануела, Прилеп. (21803)
 Здравствена легитимација издадена на име Василевска Цвета, Охрид. (21519)
 Здравствена легитимација издадена на име Емини Ферит, Велес. (21656)
 Здравствена книшка издадена на име Астарџиева Мариче, Охрид. (21726)
 Здравствена легитимација издадена на име Трајковиќ Веселин, Куманово. (21746)
 Здравствена легитимација издадена на име Мачевски Симон, Велес. (21877)
 АДР дозвола бр. 2165 издадена од Министерство за транспорт и врски-Скопје на име Митев Благе, Св. Николе. (21807)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 16 став 1 и член 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002-пречистен текст), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/03 ЗА ДАВАЊЕ УСЛУГИ ЗА ПРИРЕДУВАЊЕ НА НАГРАДНА ИГРА ВО ИМЕ И ЗА СМЕТКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. НАБАВУВАЧ
Министерство за финансии на Република Македонија, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје.
2. ПОНУДУВАЧИ
Право да достават понуда имаат сите заинтересирани домашни трговски друштва.
3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА
Изработка на идејно решение за приредување на наградната игра и вршење на услуга за приредување на наградната игра во име и за сметка на Република Македонија.
4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Тендерската документација, заинтересираните понудувачи ќе можат да ја подигаат по објавувањето на Повторениот отворен повик бр. 1/03, секој работен ден од 8:30 - 15:30 часот во Министерството за финансии во Скопје (зграда ЕСМ), на седми кат, во канцеларија број 8.
Само понудувачите кои ќе ја подигнат тендерската документација ќе имаат право да поднесат понуда.
5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ
 - претставување на трговското друштво (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон, факс, број на вработени и сл.);
 - идејно решение за приредување на наградната игра и вршење на услуга за приредување на наградната игра (правила на играта, извлекување на наградите, водител на наградната игра, атрактивност, креативност и сл.);
 - вкупна цена за идејното решение и услугата за приредување на наградната игра, крајна (со засметан данок на додадена вредност), фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;
 - наградната игра ќе се организира во 3 (три) наградни кола кои ќе одат еднаш месечно во текот на 3 (три) месеци;
 - начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено);
 - список на извршени услуги од овој вид во последните три години со износите и корисници на услугите (референтна листа);
 - список на лицата кои се вработени кај понудувачот и кои ќе бидат вклучени во приредувањето на наградната игра како и список на оние лица кои ќе бидат вклучени во извршувањето на услугата (име, презиме и степен на стручна подготовка).
- Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).
6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ЈА ПРИЛОЖИ КОН ПОНУДАТА
 - Извод од регистрација на дејност;
 - Документ за бонитет на понудувачот издаден од Централниот регистар согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет ("Службен весник на РМ" бр. 32/98 и 55/98);
 - Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај-Потврда од надлежен Основен суд), не постар од шест месеци;

- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност (извод од судска евиденција-Уверение од надлежен Основен суд-Оддел за прекршоци), не постар од шест месеци;

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки, не постара од шест месеци.

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат составени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- Квалитет на идејното решение и услугата 40 поени;
- Цена на идејното решение и услугата 40 поени;
- Досегашно искуство и вклучени лица 15 поени;
- Начин на плаќање 5 поени.

Најповолниот понудувач ќе биде избран согласно со член 27 став 1 алинеја 2 од Законот за јавни набавки, односно, набавката ќе му се даде на економски најсилниот понудувач во поглед на цената, квалитетот, начинот и рокот на плаќање.

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рокот за доставување на понудите изнесува 15 дена од денот на објавувањето на огласот на Повторениот отворен повик бр. 1/03 (вклучувајќи го и денот на објавувањето).

Понудите кои ќе пристигнат во архивата на Министерството за финансии по истекот на крајниот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 57 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 55 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса ул. "Даме Груев" бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15,00 часот секој работен ден) или понудите да се предадат на Комисијата за јавни набавки на лице место, но најдоцна до утврдениот ден и час на јавното отворање на понудите.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 05.09.2003 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. "Даме Груев" бр. 14, Скопје), III кат-сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да и предадат писмено овластување од понудувачот.

Дополнителни информации на тел. 3149-639.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 02/3882/1 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТНИ МЕСТА НА КОИ СТАЖОТ НА ОСИГУРУВАЊЕ СЕ СМЕТА СО ЗГОЛЕМЕНО ТРАЕЊЕ (РЕЦЕНЗИЈА И РЕВИЗИЈА)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на јавниот повик бр. 02/3882/1 е Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија со седиште на ул. „12 Ударна бригада“ бб, Скопје.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на Изработка на стручна документација за утврдување на работни места на кои стажот на осигурување се смета со зголемено траење. (рецензија и ревизија).

Тендерската документација понудувачите ќе можат да ја подигнат во просториите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија - Скопје.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Предметот на набавка од точка 1.2. е делив.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да содржи спецификација со количина на услугите што се нудат.

2.3. Понудата треба да ги содржи единечната и вкупната цена по позиции и фиксна вкупна цена на целата набавка (со сите давачки согласно член 57, став 3 од Законот за јавни набавки-ако набавката е од странство).

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот на извршување на услугата.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавките (услуги), при што истите треба да се во согласност со стандардите на Р.Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Р. Македонија.

2.8. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност. Домашните понудувачи треба да приложат документ за (а) бонитет од Централниот регистар, а странските понудувачи треба да достават ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија, со податоци за последните три години.

2.9. (б) Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.0. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки (дека нема (в) постапка за стечај или ликвидација и дека нема (г) правосилна пресуда за забрана на вршење на дејност).

3.1. (д) Документација за регистрација на дејноста.

3.2. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.3. Сите документи треба да се оригинални или заверени копии, верни на оригиналот и не постари од шест месеци, освен ревизорскиот извештај.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКА СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за техничката способност според член 25 од Законот за јавни набавки (став 1-алинеја 1, алинеја 2, алинеја 3, алинеја 4, алинеја 5 и алинеја 6).

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- 5.1. Технички квалитет 50 поени;
- 5.2. Цена 40 поени;
- 5.3. Рок на извршување на услугата 5 поени;
- 5.4. Начин на плаќање 5 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Секој понудувач може да учествува само со ед-на понуда.

6.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: Фонд на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, за Комисијата за јавни набавки, ул. „12 Ударна бригада“ бб, 1000 Скопје.

6.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 17.09.2003 година во просториите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ул. „12 Ударна бригада“ бб со почеток во 12 часот во сала-та за состаноци.

6.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на Отворениот повик и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и член 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/02 - пречистен текст) и („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/2003), Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, објавува

Б А Р А Њ Е ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 10/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач е Државниот завод за геодетски работи, ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4-Скопје.

1.2. Предмет на набавката:

- хартија и канцелариски материјали,
- тонери за фотокопир апарати и печатари, и
- печатени материјали.

Барањето е јавно, а набавката ќе се спроведе со прибирање на понуди согласно Законот за јавни набавки.

Набавката ќе се изврши sukcesивно до крајот на 2003 година според потребите.

Право на учество имаат сите правни и физички лица кои вршат регистрирана дејност на територијата на Република Македонија.

Отворањето ќе се изврши без присуство на понудувачите.

Набавката може да се оствари и кај повеќе понудувачи.

Спецификацијата за видот и количините може да се подигне во архивата во Државниот завод за геодетски работи од 9,00 до 14,00 часот, за која што е потребно да се уплатат 1.000,00 ден, на жиро с-ка бр. 210010045078711 депонент на Народна банка на Република Македонија, даночен бр. 4030990254533, со назнака за тендерска документација бр. 10.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- 2.1. Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- 2.2. Цени на услугата со вкalkулиран ДДВ, услови за плаќање, рок на испорака;
- 2.3. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики, квалитетот и стандардот на предметот на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите на Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија;
- 2.4. Понудата треба да има рок на важност; и
- 2.5. Гаранција за квалитетот на набавката.

3. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Како придружна документација која понудувачот во согласност со одредбите од Законот за јавни набавки задолжително треба да приложи:

- А/финансиска и економска документација:
 - документ за бонитет од Централниот регистар во оригинал или копие заверено кај нотар;
 - потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки не постара од шест месеци.

Б/придружна документација:

- извод од регистрација на дејноста;
- доказ од судската евиденција дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност, забрана за вршење на дејност не постар од шест месеци во оригинал или копие заверено кај нотар; и

- доказ од судската евиденција дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација - не постар од 6 месеци во оригинал или копие заверено кај нотар.

В/техничка способност:

- список на главни испораки на стоки во последните три години со износите, датумите и примачите.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- квалитет 40 бодови;
- цена 30 бодови;
- начин на плаќање 20 бодови;
- рок на испорака 10 бодови.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- рок на доставување на понудата е 15 дена сметано од денот на објавувањето на барањето;

- понудата да се достави согласно со одредбите од Законот за јавни набавки и да се наведе бројот на барањето - бр. 10/2003;

- секој набавувач може да учествува само со една понуда;

- понудите кои не ги содржат бараните податоци, или кон кои не е приложена бараната придружна документација и навреме доставената понуда, ќе се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат;

- понудите може да се доставуваат преку пошта на адреса ул. „Трифун Хаџи Јанев“ бр. 4 - Скопје, со назнака за „Комисија за јавни набавки - барање за прибирање понуди бр. 10“.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДИ

- понудите ќе бидат разгледани од страна на Комисијата за јавни набавки на Државниот завод за геодетски работи, и за извршниот избор ќе бидат писмено известени. Контакт телефон 3170-126 и 3173-136.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД „Електростопанство на Македонија“ - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-167/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-167/2003 е АД „Електростопанство на Македонија“, со седиште на ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје.

- Предмет на набавката е: набавка, транспорт и вградување на материјали за изградба на втора фаза од ТС 110/10 кВ 2x31,5 МВА, според постоечки ревизиран главен проект.

1.2. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски, правни и физички лица.

1.3. Постапката на повикот се спроведува со Отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Бидејќи постојниот објект е во погон, а работите ќе се изведуваат во близина на напон, избраниот понудувач, пред почетокот на работите ќе треба без надомест да изработи Елаборат, во кој ќе бидат обработени техничките услови, условите за безбедност од електричен удар, од пожар и сл.

1.5. Не е дозволена делумна понуда.

1.6. Набавувачот го задржува правото, реализацијата на набавката да ја додели на еден или повеќе понудувачи.

1.7. Избраниот понудувач за опремата и материјалите кои ќе ги вградува ќе треба да достави атести од типски испитувања од познати и признати лаборатории.

2. ОБЕМ, ВИД НА НАБАВКАТА И ПОДИГАЊЕ НА ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Обемот и видот на работите е даден во тендерската документација (спецификација со предмер).

Проектната документација се става на увид во АД „ЕСМ“ - Скопје, Секторот за пренос и дистрибуција, Служба за примарна енергетска опрема или во подружницата „Електродистрибуција Битола“ - Битола.

Увид на објектот може да се врши по договор со подружницата „Електродистрибуција Битола“ - Битола, тел. 047 221-132.

2.2. Тендер документацијата (спецификација со предмер) заинтересираните понудувачи, можат да ја подигнат во просториите на АД „ЕСМ“ - Скопје, ул. „11 Октомври“ бр. 9, нова зграда, кат 2, соба 205, од 7.30 часот до 11.30 часот, при што треба да приложат уплатница од 3.000,00 МКД, уплатени на жиро сметка 200000002447884; АД „ЕСМ“, Ед. дан. бр. 4030989128346, депонентна банка - Стопанска банка, со назнака за Отворен повик 01-167/03.

Контакт телефони: за техн. дел 02/3149-210; 02/3149-036; 047 221-132; за комерцијален дел 02/149-127; 02/146-178.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и името на изведувачот и евентуалните подизведувачи.

3.2. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од од тендер документацијата, како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од ЗЈН), на паритет ДДП Битола, изразени во ЕУР и со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.3. Понудувачот задолжително ја пополнува тендер спецификацијата во која јасно ги наведува производителот, типот и ознаките на опремата која се нуди.

3.4. Понудата треба да ги содржи начинот и условите на плаќање.

3.5. Понудувачот е должен да понуди материјали со врвен квалитет кои ги задоволуваат барањата на техничката спецификација и кои се во согласност со ИЕЦ стандардите, со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди прифатени во РМ.

3.6. Понудата треба да содржи рок за завршување на работите.

3.7. Дефинираните - префериран типове на опрема се задолжителни.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странски понудувачи (документација и комерцијална понуда), треба да бидат преведени на македонски јазик.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност во согласност со член 24 од ЗЈН. Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај за своето работење во последните 3 години, издаден од реномирана ревизорска институција.

4.2. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите назначени во став 1 (а и б) од член 26 од ЗЈН.

4.3. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (член 24 од ЗЈН).

4.4. Понудувачот треба да достави доказ за техничка способност и тоа:

4.4.1. референтна листа, своја и на евентуалните подизведувачи за изведени вакви или слични работи во последните 5 години;

4.4.2. доказ за кадровска и техничка екипираност.

4.5. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, во согласност со член 31 од ЗЈН.

4.6. Сите барани документи треба да се оригинални или заверени копии верни на оригиналот не постари од 6 месеци, освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

5.1. Цена	50 бодови,
5.2. Квалитет (согласно точка 4.4. од повикот)	30 бодови,
5.3. Начин на плаќање	10 бодови,
5.4. Рок на испорака	10 бодови.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно членовите 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД „Електростопанство на Македонија“ за Комисија за јавни набавки, ул. „11 Октомври“ бр. 9, 1000 Скопје.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 05.09.2003 година во 11 часот, во просториите на АД „Електростопанство на Македонија“, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Скопје, стара зграда, подрумска сала за состанции, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврден рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во Отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 15, 17 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена Скопје, објавува

III ОБЈАВА НА ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-5054 ЗА НАБАВКА НА ЧЕТИРИ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА ЗА ПОДИГАЊЕ НА СМЕТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

- Набавувач: ЈП Комунална хигиена-Скопје.
- Предмет на набавка: четири специјални возила за подигање и транспортирање на комунален отпад од пластични канти од 120 л;

- Натоварот на комуналниот отпад да биде со механизам за автоматска работа (Целер), истоварот на комуналниот отпад да биде со кипање, на мин. висина од 1,40 м и со вградени стабилизатори-максимална ширина вклучувајќи ја и надградбата 1700 мм;

- капацитет на надградбата до 4,4 м³;

- шасија со две осовини;

- нето носивост до 1500 кгр;

- макс. должина на шасија со надградба 4500 мм;

- еуро дизел четирицилиндрен мотор со снага до 48 KVV;

- возилото да биде опремено со соодветна сигнализација за комунални возила.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Податоци на понудувачот (содржани во Законот за јавни набавки), цени на понудата во денари, начин и услови на плаќање и рок на испорака.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

- Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

1. Цена на возилото	40 бода,
2. Услови на плаќање	40 бода,
3. Технички карактеристики-квалитети	15 бода,
4. Рок на испорака	5 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

- Согласно Законот за јавни набавки (пречистен текст) во рок од 15 дена од последната објава во средствата за информирање, да ја достават комплет бараната документација за учество до Комисијата за јавни набавки при ЈП Комунална хигиена-Скопје, ул. "Лазар Личеноски" бб или директно на 10.09.2003 година во 12,00 часот кога ќе се врши отворање на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач има право да учествува само со една понуда. Се она што не е наведено во понудата ќе се регулира согласно Законот за јавни набавки, а за терминот на отворањето на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Дополнителни информации може да се добијат на телефон: 3118525 од Комисијата за јавни набавки на ЈП Комунална хигиена - Скопје.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки на Општина Кавадарци-локална самоуправа, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 24/2003**I. ОПШТИ ОДРЕДБИ****1.1. Набавувач:**

- Општина Кавадарци - локална самоуправа со седиште на ул. "Маршал Тито" бб - Кавадарци.

1.2. Предмет на набавката:

Изведуваче на градежни и градежно занаетчиски работи во локалитет МЗ Слога на ул. „14 Мај“, ул. „Карпош“, ул. „Киро Митрев“ и ул. „Витачево“.

Набавувачот го задржува правото понудата да ја подели на двајца или повеќе понудувачи.

1.3. Вид и количина:

Дадено во тендерската документација.

1.4. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена	60 бода,
- рок на извршување на работите	6 бода,
- техничка способност-референци	8 бода,
- кадровска структура	6 бода,
- техничка опременост	10 бода,
- начин на плаќање	10 бода.

Вкупно: 100 бода.

1.5. Рокот на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на Отворениот повик во дневен весник и "Службен весник на РМ";

1.6. Рок на важност на понудата е: 90 дена од денот на прифаќањето на понудата;

1.7. Повикот е јавен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

II. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2.1. Тендерската документација, односно техничката спецификација на работите може да се подигне во архивата на општина Кавадарци - локална самоуправа, соба број 33 секој работен ден.

2.2. Износот на надоместокот што треба да се плати при подигање на тендерската документација е неповратен и изнесува 3.000 денари, на жиро сметка број 300040000011286, даночен број 4011996105497 депонент на Комерцијална банка АД Скопје - Подружница Кавадарци.

2.3. Само понудувачите кои ќе купат тендер документација ќе имаат право да поднесат понуди.

III. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА**3.1. Понудите се доставуваат на следниот начин:**

- Во еден надворешен плик на кој на средината се назначува адресата на набавувачот, а во левиот горен агол стои ознаката "не отворај", се приложуваат два заворени и запечатени плика.

- Едниот од внатрешните пликови ја содржи понудата и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен плик ја содржи придружната документација и ја носи ознаката "документација"

3.2. Во пликот "понуда" да се приложи:

- Името, адресата и седиштето на понудувачот;
- Единечни цени за секоја позиција од спецификацијата и вкупна цена;
- Понудата мора да се однесува на целиот обем на набавката;

- Референци-список на извршени работи (објекти) во последните три години;

- Техничка опременост - опис на технички постројки и машини со кои располага;

- Кадровска структура - посочување на степенот на образование на лицата кои ќе бидат задолжени за водење и контрола на работите;

- Начин на плаќање;

- Рок за извршување на работите.

3.3. Во пликот "документација" да се приложи:

-Извод од регистрација на дејноста;

- Документ за бонитет од Централниот регистар;

- Изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорното лице на понудувачот.

IV. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1. Оригиналниот примерок, треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

4.2. Понудите треба да се достават во архивата на Општина Кавадарци - локална самоуправа или преку пошта на адреса ул. "Маршал Тито" бб, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во предвидениот рок и кои не се изработени според барањата на Отворениот повик, како и оние кои ја немаат целокупната документација согласно Законот за јавни набавки, нема да бидат разгледани.

5.2. Отворањето на понудите ќе се изврши наредниот работен ден по истекот на рокот, сметано од објавувањето во последното јавно гласило, во просториите на набавувачот во 12,00 часот, во присуство на овластени претставници на понудувачите, за што понудувачите дополнително ќе бидат телефонски известени.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. За дополнителни информации понудувачите можат да контактираат на телефон 412-201 или 416-107, со лицето Драгослав Симоновиќ.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Сарај, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/2003
ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ**

1. НАБАВУВАЧ- општина Сарај,
„Рекреативна Зона“ б.б. - Сарај, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведба на улично осветлување на урбанистичка улица во населено место Сарај.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- поединечна цена во денари,
- рок на изведба.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет,

- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот,
- доказ за техничка способност согласно член 24 и 25.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет 25 поени,
- цена 25 поени,
- начин на плаќање 25 поени,
- рок на изведба 25 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

- рок за доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето на барањето,
- секој понудувач може да учествува само со една понуда,
- понудите да се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на Општина Сарај на ул. „Рекреативна Зона“ бб, Сарај-Скопје во определен рок,
- тендер документацијата може да се подигне во Општина Сарај.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 17 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Сарај, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ

1. НАБАВУВАЧ- општина Сарај,
„Рекреативна Зона“ б.б. - Сарај, Скопје.

2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Изведба на пешачки тротоари во населено место Сарај.

3. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- поединечна цена во денари,
- рок на изведба.

4. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- извод од регистрација на дејностите,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет,
- изјава дека понудувачот не е под стечај, потпишана од одговорно лице на понудувачот,
- доказ за техничка способност согласно член 24 и 25.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- квалитет 25 поени,
- цена 25 поени,
- начин на плаќање 25 поени,
- рок на изведба 25 поени.

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА:

- рок за доставување на понудата е 15 дена од денот на објавувањето на барањето,
- секој понудувач може да учествува само со една понуда,
- понудите да се доставуваат по пошта или со предавање во архивата на Општина Сарај на ул. „Рекреативна Зона“ бб, Сарај-Скопје во определен рок,
- тендер документацијата може да се подигне во Општина Сарај.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 13 став 1 алинеја 2, член 14 и членовите од 33 до 41 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на ЕЛС Општина - Св. Николе, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 2/2003 ЗА ПРИБИРАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА - ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничениот јавен повик е ЕЛС Општина - Св. Николе, со седиште во Св. Николе, ул. „Плоштад Илинден“ бб.

1.2. Предметот на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради претквалификација на понудувачите, (прва фаза - фаза претквалификација), како можни носители на следната набавка:

- Набавка и вградување на озонатор за прочистување на вода за пиење на филтер станица во Св. Николе.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица кои се регистрирани за вршење на ваква дејност.

1.4. Постапката на повикот се спроведува, во согласност со Законот за јавни набавки, забрзана постапка.

2. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

2.1. ЕЛС Општина Св. Николе има потреба од претквалификација на понудувачи, без присуство на нивните претставници, заради утврдување на нивната способност преку документација за извршување на предметната набавка.

2.2. Од понудувачите кои ќе се квалификуваат ќе се побара да достават понуда за извршување на предметната набавка.

3. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Заинтересираните понудувачи, кон пријавата за поднесување на понуда, треба да достават документација за оценка дали:

- имаат потребен техничко-технолошки бонитет;
- имаат економско-финансиски бонитет;
- имаат потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки;
- имаат расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката;
- имаат менаџерска способност;
- имаат искуство и стручен кадар за извршување на набавката;

- имаат потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација:

- немаат правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана на вршење на дејноста и
- имаат документ за регистрација за вршењето на нивната дејност.

3.2. Исполнувањето на условите од точка 3.1. на овој повик се докажува со документи и податоци кои се приложуваат кон пријавата за понуда.

3.3. Документите од точка 3.1. од овој повик треба да бидат во оригинал или во фотокопие заверено кај нотар и не треба да бидат постари од 6 месеци, освен документот за регистрација на дејноста.

3.4. Документите кои не ги содржат бараните податоци се сметаат за нецелосни и нема да се земат предвид при разгледувањето, а понудувачите за кои ќе се оцени дека доставените документи во врска со претквалификација се лажни, неточни или некомплетни ќе бидат исклучени.

3.5. Документите на странските понудувачи треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и да бидат заверени од нотар.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Документацијата се доставува во затворен коверт, кој на горниот лев агол треба да носи ознака „не отворај“ како и бројот на овој јавен повик. Ковертот не треба да содржи никаква ознака од која би можел да се идентификува понудувачот.

4.2. Документацијата се доставува на адреса: ЕЛС Општина - Св. Николе, ул. „Плоштад Илинден“ бб - Св. Николе, преку пошта, или преку архивата на Општината.

4.3. Рокот за прием на документацијата е 10 дена, сметано од денот на објавувањето на повикот во весниците „Дневник“, „Утрински весник“ и „Службен весник на РМ“, а во случај на неистовремено објавување важи рокот на објавувањето во последното средство за јавно информирање.

4.4. Документите кои нема да бидат доставени во утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата од овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната документација која се бара во овој повик нема да се разгледуваат.

Сите дополнителни информации може да се добијат на телефон: 440-031 и 070-322-375.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВИ

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец јули 2003 година во однос на месец јуни 2003 година е пониска за 0,2%.

2. Исплатата на платите за месец јули 2003 година во однос на месец јуни 2003 година работодавците од членот 3 став 1 ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Бр. 08-4411
1 август 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

Врз основа на член 74 од Законот за сметководство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98, 39/99 и 70/2001), Државниот завод за статистика ги утврдува и објавува

КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ЈУЛИ 2003 ГОДИНА

1. Месечниот коефициент на порастот на цените на производители на индустриски производи во јули 2003 година во однос на јуни 2003 година е 0.001.

2. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи од почетокот на годината до крајот на месецот е -0.008.

3. Коефициентот на порастот на цените на производители на индустриски производи во јули 2003 година во однос на истиот месец од претходната година изнесува -0.010.

4. Коефициентот на порастот на просекот на животните трошоци во Република Македонија од почетокот на годината до крајот на јули 2003 година во однос на животните трошоци во Република Македонија е 0.009.

Директор,
м-р **Дончо Герасимовски, с.р.**

СОДРЖИНА

	Страница
1241. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година....	1
1242. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	1
1243. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	1
1244. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2003 година.....	1
1245. Одлука за престанување на важење на одлуки за пренесување на правото на користење на недвижен имот.....	2
1246. Одлука за давање согласност на Одлуката за отуѓување на деловен простор.....	2
1247. Одлука за давање согласност на Одлуката за дополнување на Одлуката за организација на работата и систематизација на работните места во стручната служба на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.....	2
1248. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија на вежбовни активности во Република Бугарија..	2
1249. Одлука за давање согласност на Статутарната одлука за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за просторни и урбанистички планови-Скопје	3
1250. Одлука за начинот на плаќање на заостанатите неплатени обврски по основа на придонеси од плата.....	3
1251. Одлука за исплата на еднократен паричен надоместок по основ на структурни реформи.....	3
1252. Лиценца за постојано приредување на посебни игри на среќа во автомат клуб.....	4
1253. Правилник за дополнување на Правилникот за спроведување на Законот за акцизите.....	4
1254. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување.....	4
1255. Правилник за спроведување на ослободувањето од царина и други давачки, акциза и данок на додадена вредност (ДДВ), при увоз на добра-стоки и за обезбедување на средства за плаќање на акциза и ДДВ за прометот на добра и услуги во земјата, потребни за реализирање на проекти финансирани со парични средства на странски донатори.....	14
23. Акти на фондовите и заводите Правилник за критериумите за склучување договори и за начинот на плаќање на здравствените услуги на здравствените установи кои вршат специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита.....	18
Објава за стапката на трошоците на живот за месец јули 2003 година во однос на месец јуни 2003 година.....	36
Коефициенти за порастот на цените и порастот на трошоците на живот во Република Македонија за јули 2003 година.....	36

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.